



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 31 декември 1988

Скопје

Број 51

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 1.200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

947.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4147

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Во Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88) во член 24 став 2 стапката „44,0%“ се заменува со стапката „46,0%“.

Член 2

Во член 25 точка а) по потточката 6-б се додаваат две нови потточкы 6-в и 6-г кои гласат:

„6-в данок на издатоци за репрезентација;
6-г данок на исплата по основ на нестопански и непроизводствени инвестиции;“

Член 3

Во член 25-б став 1 стапката „56,0%“ се заменува со стапката „54,0%“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите од членовите 1 и 3 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1988 година.

948.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4222

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88 и 42/88), во член 8 по алинеја 25 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„- делот од доходот остварен со користење на туристичките капацитети вон главната туристичка сезона во висина од 50%.

- делот од доходот остварен од работничките одморалишни капацитети кои се вклучени најмалку 50% во комерцијалната туристичка понуда“.

Член 2

Членовите 13 и 24 се бришат.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

949.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за даноците на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4221

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Во Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 12/87, 37/87, 50/87 и 7/88) во член 248 став 1 зборовите „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите „100.000 до 500.000“.

Член 2

Во член 249 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 600.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите „50.000 до 200.000“.

Член 3

Во член 250 и 251 зборот „петкратен“ се заменува со зборот „десеткратен“.

Член 4

Во член 252 став 1 зборовите: „100.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите „50.000 до 200.000“.

Член 5

Во член 253 став 1 зборот „петкратен“ се заменува со зборот „десеткратен“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“

Член 6

Во член 254 став 1 зборовите: „20.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 1.000.000“.

Во ставовите 3 и 4 зборовите: „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000 динари“.

Член 7

Во членовите 255 и 256 зборовите: „10.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

950.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4220

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 3/85, 44/85, 46/44/87, 50/87, 7/88, 28/88 и 42/88), во член 2 стапката „2,1%“ се заменува со стапката „1,3“.

Во алинеја 1 стапката „0,75%“ се заменува со стапката „0,45“, а зборовите: „во областа 02-Земјоделството и рибарство“; се бришат.

По алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: „– по стапка од 0,35% – работниците од дејностите во областа 02 – Земјоделство и рибарство и 04 – Водостопанство“.

Во алинеја 2 која станува алинеја 3 стапката „1,12%“ се заменува со стапката „0,68%“.

Член 2

Во член 4, се додава нов став 2, кој гласи:

„Републичкиот данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност се отстапува како приход на општините“.

Член 3

Во член 5 ставот 1 се менува и гласи:

„Данокот на вкупниот приход на граѓаните се плаќа по следниве стапки:

Ако основницата на данокот изнесува	Се плаќа данок износ и стапка	На основница над
до 1.000.000	3%	
1.000.000 "	2.000.000 30.000 6%	1.000.000
2.000.000 "	3.000.000 90.000 11%	2.000.000
3.000.000 "	4.000.000 200.000 17%	3.000.000
4.000.000 "	6.000.000 370.000 26%	4.000.000
6.000.000 "	8.000.000 870.000 34%	6.000.000
8.000.000 "	10.000.000 1.550.000 44%	8.000.000
10.000.000 "	12.000.000 2.430.000 55%	10.000.000
12.000.000 "	14.000.000 3.530.000 67%	12.000.000
над 14.000.000	4.870.000 80%	14.000.000

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Приходите од данокот на вкупниот приход на граѓаните се отстапуваат на општините“.

Член 5

Во член 7, точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите „како и организациите на здружениот труд со технолошки вишок на работници во случаите кога тие работници не работат поради техничко-технолошко унапредување на технолошкиот процес и реструктурирање на производството, како и работниците во дисперзираните погони и другите стопански капацитети кои вршат стопански дејности во граничниот појас и определените ридско-планински реони“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година“.

951.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за административните такси, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4219

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“, број 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), во член 36-а зборовите: „1.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 500.000“.

Во став 2 зборовите „500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите „30.000 до 150.000“.

Член 2

Во член 36-б зборовите „500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите „30.000 до 150.000“.

Член 3

Во Тарифата на републичките административни такси во тарифниот број 1 бројот „50“ се заменува со бројот „200“.

Во тарифниот број 2 бројот „200“ се заменува со бројот „1.000“.

Во тарифниот број 3 бројот „200“ се заменува со бројот „1.000“.

Во тарифниот број 4 бројот „20.000“ се заменува со бројот „120.000“.

Во тарифниот број 5 бројот „2.000“ се заменува со бројот „6.000“, а бројот „500“ се заменува со бројот „1.500“.

Во тарифниот број 6 бројот „150“ се заменува со бројот „500“.

Во тарифниот број 7 бројот „50“ се заменува со бројот „500“.

Во тарифниот број 10 бројот „50“ се заменува со бројот

„150“, бројот „100“ се заменува со бројот „300“, и бројот „200“ се заменува со бројот „600“.

Во тарифниот број 11 бројот „200“ се заменува со бројот „600“ и бројот „600“ се заменува со бројот „1.800“.

Во тарифниот број 14 бројот „1.200“ се заменува со бројот „6.600“, бројот „2.700“ се заменува со бројот „7.200“, бројот „3.000“ се заменува со бројот „9.000“, бројот „4.500“ се заменува со бројот „13.500“, бројот „9.000“ се заменува со бројот „27.000“, бројот „3.000“ се заменува со бројот „9.000“, бројот „4.500“ се заменува со бројот „13.500“ и бројот „2.200“ се заменува со бројот „6.600“.

Во тарифниот број 15 бројот „500“ се заменува со бројот „1.500“.

Во тарифниот број 16 бројот „50“ се заменува со бројот „150“.

Во тарифниот број 17 бројот „100“ се заменува со бројот „300“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

952.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за комуналните такси, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4218

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72, 39/77 и 42/80), во член 14 став 2, зборовите: „по стапка од 12% годишно“, се заменуваат со зборовите: во висина на утврдената есконтна стапка на Народната банка на Југославија, што важела на 31 декември во годината која и претходи на годината во која се пресметуваат каматите.

Во став 3 зборовите: „0,1 отсто“, се заменуваат со стапка „0,2%“.

Член 2

Членот 15 се менува и гласи:

„Со парична казна од 100.000 до 2.500.000 динари ќе се казни правното лице и граѓанското правно лице ако:

1. Не поднесе пријава до органот за приходи на општината за настанатата таксена обврска;

2. Не дозволи преглед на деловните книги, деловните и станбените простори или го попречува овластеното службено лице во вршењето на преглед со цел за прибирање податоци потребни за облог и наплата на комуналната такса и

3. Го одбегнува плаќањето на обложениот, односно утврдениот износ на таксата, и ако не ја намира својата обврска во рок од 6 месеци од денот на стасаноста за плаќање.

За прекршоците од став 1 точки 1, 2 и 3 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице и граѓанското – правно лице со парична казна во износ од 50.000 до 250.000 динари.

За прекршоците од став 1 точки 1, 2 и 3 на овој член ќе се казни и поединецот во вршењето на самостојна дејност или професија со парична казна во износ од 100.000 до 500.000 динари.

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни и граѓанинот со парична казна во износ од 50.000 до 250.000 динари“.

Член 3

Во член 15-а во став 1 зборовите: „од 200 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 2.500.000 динари“.

Во став 3 зборовите: „од 200 до 1.000 динари“ се заменуваат со зборовите „од 50.000 до 250.000 динари“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

953.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ НА ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пријавување и испитување на потеклото на имотот, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4176
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ НА ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

Член 1

Во Законот за пријавување и испитување на потеклото на имотот („Службен весник на СРМ“ број 20/74, 42/76 и 5/82) во член 34 став 1 зборовите: „500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 150.000“.

Член 2

Во член 34-а зборовите: „500 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 150.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

954.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за земјоделската инспекција, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4174/1
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за земјоделската инспекција („Службен весник на СРМ“ број 39/77 и 28/87) во член 22 став 1 зборовите: „20.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 250.000“.

Член 2

Во член 23 зборовите: „15.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 1.500.000“.

Член 3

Во член 24 зборовите: „10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 250.000“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

955.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за измени на Законот за заштитата при работа, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4217
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА****Член 1**

Во Законот за заштитата при работа („Службен весник на СРМ“ број 17/87) во член 72 став 1 зборовите: „150.000 до 1.000.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 40.000.000“.

Во став 2 зборовите: „50.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.000.000“.

Член 2

Во член 73 став 1 зборовите: „200.000 до 250.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „40.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 74 став 1 зборовите: „150.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „30.000 до 40.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Во став 3 зборовите: „50.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.000.000“.

Во став 4 зборовите „30.000 до 40.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 200.000“.

Член 4

Во член 75 став 1 зборовите: „100.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „400.000 до 800.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 150.000“.

Член 5

Во член 76 став 1 зборовите: „50.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „350.000 до 600.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „60.000 до 120.000“.

Член 6

Во член 77 став 1 и став 2 бројот „1.500“ се заменува со бројот „15.000“.

Член 7

Во член 78 бројот „500“ се заменува со бројот „15.000“.

Член 8

Во член 80 зборовите: „30.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.500.000“.

Член 9

Во членовите 12 став 3, 53, 60 став 2 и 83 зборовите: „Републички комитет за труд“ и „Републички комитет за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Републички комитет за труд, здравство и социјална политика“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

956.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за инспекцијата на трудот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4175
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ****Член 1**

Во Законот за инспекцијата на трудот („Службен весник на СРМ“ број 31/85) во член 34 став 1 зборовите: „од 50.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „од 20.000 до 40.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 250.000“.

Во став 3 зборовите: „30.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 1.500.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

957.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за данок на промет на недвижности и права, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4216
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА****Член 1**

Во Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“ број 40/84) во член 37 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 250.000“.

Член 2

Во член 38 зборовите: „10.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 39 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 40 зборовите: „3.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 100.000“.

Член 5

Во член 41 зборовите: „3.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 100.000“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

958.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4181

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ

Член 1

Во Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), во член 70 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 500.000“.

Член 2

Во членот 71 зборовите „500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 250.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

959.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за евиденција на недвижности во општествена сопственост, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4182

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за евиденција на недвижности во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 40/72) во член 10 став 1 зборовите: „до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „од 200.000 до 700.000“.

Во став 2 зборовите: „до 500“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 150.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

960

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од пожари,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4160

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

Член 1

Во Законот за заштита од пожари („Службен весник на СРМ“, број 43/86, 9/87 и 37/87) во член 94 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „250.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „25.000 до 200.000“.

Во став 3 зборовите: „5.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Член 2

Во член 95 став 1 зборовите: „20.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 150.000“.

Во став 3 зборовите: „3.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 800.000“.

Член 3

Во член 96 зборовите: „до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 80.000“.

Член 4

Во член 97 зборовите: „20.000 до 40.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 5

Во член 98 бројот „1.000“ се заменува со бројот „10.000“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

961.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од експлозивни материи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4215

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулмет Старова, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Во Законот за заштита од експлозивни материи („Службен весник на СРМ“ број 4/78 и 10/78) во член 67 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „120.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 150.000“.

Член 2

Во член 68 став 1 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 100.000“.

Член 3

Во член 69 зборовите: „200 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 100.000“, а зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

962.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за општествена самозаштита, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4165

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулмет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ број 18/76 и 37/87), во член 40 ставот 3 се брише.

Член 2

Член 41 се менува и гласи:

„Членовите на координативните тела на собранијата на општините и на собранието на градската заедница се именуваат од редот на делегатите во соборите на собранијата, од извршните совети на собранијата, од општествено-политичките организации и организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, органите на управата надлежни за внатрешни работи и народна одбрана и општествено-политичките и јавните работници.“

Составот и начинот на работата на координативните тела од став 1 на овој член се утврдуваат со актот за нивното формирање“.

Член 3

Во член 51 став 1 зборовите: „20.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „10.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 100.000“.

Член 4

Во член 52 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“ и зборот „лице“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

963.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4214

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗАПАЛНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ

Член 1

Во Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови („Службен весник на СРМ“ број 15/76) во член 28 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „120.000 до 1.500.000“.

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“.

Член 2

Во член 29 зборовите: „200 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 150.000“, а зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

964.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4173

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

Член 1

Во Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 29/83 и 34/83) во членовите 2, 3, 4, 6, 11-6, 15, 16, 27, 27-а, 37 и 42 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“.

Член 2

Во член 5, член 9 став 1, член 14, 17 и член 29 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 150.000“.

Член 3

Во член 7 став 1 зборовите: „300 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“ и зборовите: „300 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“.

Во став 3 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 4

Во член 8 став 1 и член 21 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 120.000“.

Член 5

Во член 11-а зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 6

Во член 12 став 1 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 100.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 150.000“.

Во став 3 зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 7

Во член 13 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 100.000“.

Член 8

Во член 18 став 2 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.000.000“ и зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 9

Во член 19 и член 20 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 10

Во член 20-а зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 11

Во член 22 став 1 зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Во став 2 зборовите: „и самостоен угостител“ се бришат, а зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 600.000“.

Во став 3 зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари ќе се казни самостоен угостител ако издава, односно отстапува простории за вршење на проституција“.

Член 12

Во член 23 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 150.000“.

Член 13

Во член 24 став 1 зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Во став 2 зборовите: „и самостоен угостител“ се бришат, зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 600.000“ и зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни самостоен угостител со парична казна од 200.000 до 500.000 динари“.

Член 14

Во член 30 став 1 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Во став 2 зборовите: „и самостоен угостител“ се бришат, зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 600.000“ и зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни самостоен угостител со парична казна од 200.000 до 500.000 динари“.

Член 15

Во член 32 став 1 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 120.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 600.000“ а зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 120.000“.

Член 16

Во член 33 зборовите: „300 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“.

Член 17

Во член 34 зборовите: „300 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 100.000“.

Член 18

Во член 34-а став 1 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 150.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000“, а зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 150.000“.

Член 19

Во член 36 зборовите: „300 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000“.

Член 20

Во член 38 став 1 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 600.000“, а зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“.

Член 21

Во член 39 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 22

Во член 40 став 1 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 600.000“ а зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 23

Во член 41 алинеја 1 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 600.000“; во алинеја 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 500.000“, а во алинеја 3 зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

965.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за филмската дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 година.

Број 08-4213

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулвет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86) во член 42 став 1 зборовите: „20.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 2

Во член 43 став 1 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.700.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 3

Во член 44 став 1 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.700.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 4

Во член 45 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „700.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 5

Во член 46 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „700.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 6

Во член 47 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „600.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 7

Во член 48 став 1 зборовите: „25.000 до 250.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.700.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 8

Во член 49 став 1 зборовите: „25.000 до 250.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.700.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 9

Во член 50 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 10

Во член 51 став 1 зборовите: „50.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

966.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за музејската дејност, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 година.

Број 08-4212
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79) во член 38 став 1 зборовите: „од 30.000“ се заменуваат со зборовите: „од 200.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „до 6.000“ се заменуваат со зборовите: „од 70.000 до 150.000“.

Член 2

Во член 37 став 1 зборовите: „до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „до 4.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 3

Во член 38 став 1 зборовите: „до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 500.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

967.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за споменици и спомен обележја, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 година.

Број 08-4211
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА

Член 1

Во Законот за споменици и спомен-обележја („Службен весник на СРМ“ број 31/82) во член 30 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 2

Во член 31 став 1 зборовите: „10.000“ до „40.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.800.000“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 220.000“.

Член 3

Во член 32 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 33 став 1 зборовите: „5.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 5

Во член 34 зборовите: „до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 250.000“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

968.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за библиотечната дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на културата на седницата, одржана на 26 декември 1988 година.

Број 08-4210

27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84) во член 51 став 1 зборовите: „3.000 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „15.000 до 100.000“.

Член 2

Во член 52 став 1 зборовите: „4.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „250.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 150.000“.

Член 3

Во член 53 став 1 зборовите: „1.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „250.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 150.000“.

Во став 3 зборовите: „200 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 150.000“.

Член 4

Во член 54 став 1 зборовите: „3.000 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 150.000“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

969.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за доставување печатени работи на определени установи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4209

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ

Член 1

Во Законот за доставување печатени работи на определени установи („Службен весник на СРМ“ број 34/72) во член 15 став 1 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „до 500“ се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 250.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

970.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4163

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ****Член 1**

Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87 и 26/87), во член 66, став 1 зборовите: „100.000 до 1.000.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 5.000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 500.000“.

Член 2

Во член 67, став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 4.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 400.000“.

Член 3

Во член 68, став 1 зборовите: „50.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 400.000“.

Член 4

Во член 69, став 1 зборовите: „25.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 3.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 500.000“.

Член 5

Во член 70 став 1 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „30.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 6

Во член 71 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 7

Во член 72 зборовите: „5.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 500.000“.

Член 8

Во член 73, став 1 зборовите: „5.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 250.000“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

971.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за Народната банка на Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4208

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77) во член 72 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 500.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

972

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заемот за вработување, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините одржани на 2 декември 1988 година.

Број 08-4149

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ****Член 1**

Во Законот за заемот за вработување („Службен весник на СРМ“ број 46/86, 1/87 и 24/88) во член 25 став 1 бројот „250.000“ се заменува со бројот „1.000.000“.

Во ставовите 2 и 3 бројот „60.000“ се заменува со бројот „200.000“.

Член 2

Во член 26 зборовите: „1000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 300.000“.

Член 3

Во член 27 став 1 бројот „250.000“ се заменува со бројот „1.500.000“.

Во став 2 бројот „60.000“ се заменува со бројот „200.000“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

973.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за оданочување на странски лица,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4207
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Член 1

Во Законот за оданочување на странски лица („Службен весник на СРМ“ број 47/87) во член 22 зборовите: „10.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 2

Во член 23 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

974.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за издавачката дејност, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 година.

Број 08-4206
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за издавачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 24/78) во член 24 став 1 зборовите: „најмалку 30.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „најмалку 3.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 2

Во член 25 став 1 зборовите: „20.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 26 став 1 зборовите: „20.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 4

Член 27 се менува и гласи:

„Со парична казна од 500.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанско-правно лице ако издаде публикација спротивно на овој закон.“

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни физичко лице со парична казна од 150.000 до 250.000 динари“.

Член 5

Во член 28 став 1 зборовите: „5.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000“ и по зборот: „издавачот“ се додаваат зборовите: „правно лице“.

Во став 2 зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни физичко лице со парична казна од 100.000 до 200.000 динари“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

975.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за сценско-уметничката дејност, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година и на седницата на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на културата, одржана на 26 декември 1988 година.

Број 08-4205
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЦЕНСКО- УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86) во член 20 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 2

Во член 21 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000 се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.200.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

976.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТЕ И ЗГРАДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за промет со земјиште и згради, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4180
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈИШТЕ И ЗГРАДИ

Член 1

Во Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на СРМ“ број 36/75, 41/75 и 10/79), во член 37 став 1 зборовите: „3.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 500.000“.

Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 150.000“.

Во став 3 зборовите: „2.000 до 10.000“, се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

977.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здру-

жениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4164
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

Член 1

Во Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро („Службен весник на СРМ“ број 45/77 и 8/80), насловот на дел III – СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО и членовите 14, 15 и 16 се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

978.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТИ И ЛИЦА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за осигурување имоти и лица, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година

Број 08-4203
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТИ И ЛИЦА

Член 1

Во Законот за осигурување имоти и лица („Службен весник на СРМ“ број 36/77) во член 43 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 450.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 500.000“.

Член 2

Во член 44 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 250.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

979.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за семе,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4202

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕ****Член 1**

Во Законот за семе („Службен весник на СРМ“ број 18/73) во член 47 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 15.000.000“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 800.000“.

Член 2

Во член 48 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 49 став 1 зборовите: „200 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 250.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

980.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за вино,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4201

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО****Член 1**

Во Законот за вино („Службен весник на СРМ“ број 27/73) во член 52 став 1 зборовите: „10.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 15.000.000“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 900.000“.

Член 2

Во член 53 став 1 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „400.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 4.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 54 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

981.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за унапредување на сточарството, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4200

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО****Член 1**

Во Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на СРМ“ број 47/73) во член 56 став 1 зборовите: „3.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 45.000.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.500.000“.

Член 2

Во член 57 став 1 зборовите: „3.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 30.000.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 2.000.000“.

Член 3

Во член 58 став 1 зборовите: „3.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 2.500.000“.

Во став 2 бројот: „500“ се заменува со зборовите: „50.000 до 100.000“.

Член 4

Во член 59 бројот „3.000“ се заменува со зборовите: „100.000 до 250.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 5

Во член 60 став 1 бројот „500“ се заменува со зборовите: „50.000 до 200.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Во став 2 бројот „3.000“ се заменува со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

982.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за здравствена заштита на животните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4198

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулмет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ****Член 1**

Во Законот за здравствена заштита на животните („Службен весник на СРМ“ број 30/77, 39/77, 41/78 и 28/87) во член 78 став 1 зборовите: „1.000.000 до 5.000.000“ се заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 45.000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 2.500.000“.

Член 2

Во член 79 став 1 зборовите: „20.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 80 став 1 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 81 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“, а зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

983.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за саден материјал, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4198

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулмет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ****Член 1**

Во Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ број 10/73) во член 42 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 15.000.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 800.000“.

Член 2

Во член 43 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 9.000.000“.

Во став 2 зборовите: „300 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 500.000“.

Член 3

Во член 44 зборовите: „1.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „200 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 45 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 250.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

984.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4197

27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулвет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Член 1

Во Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на СРМ“ број 39/77) во член 39 став 1 зборовите: „20.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 20.000.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 6.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000“.

Член 2

Во член 40 став 1 зборовите: „2.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 6.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 41 став 1 зборовите: „1.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „70.000 до 800.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „60.000 до 200.000“.

Член 4

Во член 42 зборовите: „500 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 250.000“, а зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

985.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за рибарство,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4196

27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулвет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО

Член 1

Во Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ број 31/84 и 17/87) член 43 став 1 точката 3 се менува и гласи:

„3) лови риби со разни видови мрежи заради спортски риболов и со други риболовни средства забранети за вршење на риболов, како и со огнено оружје, експлозив или хемиски и други средства со кои се убиваат, трујат или зашметуваат рибите.“.

Член 2

Во член 51 став 1 зборовите: „50.000 до 5.000.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 15.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.000.000“.

Член 3

Во член 52 став 1 зборовите: „10.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 52-а зборовите: „50.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „50.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 200.000“.

Член 5

Во член 53 зборовите: „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите „150.000 до 250.000 за прекршок“, а по зборот „казни“ се додаваат зборовите: „за прекршок“.

Член 6

Во член 54 став 1 зборовите: „50.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 7

Во член 55 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Точката 2 се менува и гласи:

„2) лови риби со мрежи заради спортски риболов и со други риболовни средства забранети за вршење на риболов, како и со огнено оружје, експлозив или хемиски и други средства со кои се убиваат, трујат или зашметуваат рибите (член 43 став 1 точка 3)“.

Член 8

Во член 56 зборовите: „10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 9

Во член 57 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 230.000“, а зборовите: „граѓанин кој“ се заменуваат со зборовите: „физичко лице кое“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

986.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за шумите, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4195
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ****Член 1**

Во Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74 и 15/86) во член 116 став 1 зборовите: „250.000 до 2.000.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 25.000.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.000.000“.

Член 2

Во член 117 став 1 зборовите: „200.000 до 1.000.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 15.000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 800.000“.

Член 3

Во член 118 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 119 став 1 зборовите: „20.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „70.000 до 220.000“.

Член 5

Во член 120 став 1 зборовите: „30.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“, а зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 6

Во член 121 став 1 зборовите: „10.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“ и зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 7

Во член 122-а став 2 по зборовите: „сторител на прекршок“ се става точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

987.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4162
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ****Член 1**

Во Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86), во член 57 став 1 зборовите: „200.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 40.000.000“.

Во став 2 зборовите: „30.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.500.000“.

Член 2

Во член 58 став 1 зборовите: „100.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 59 став 1 зборовите: „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 500.000“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

988.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за тутун, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4194
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН****Член 1**

Во Законот за тутун („Службен весник на СРМ“ број 8/73, 26/73, 45/74 и 29/86) во член 34 став 1 зборовите: „200.000 до 600.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 25.000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000“.

Член 2

Во член 35 став 1 зборовите: „300.000 до 600.000“ се заменуваат со зборовите: „1.200.000 до 25.000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000“, а зборот „прекршок“ се заменува со зборовите: „стопански престап“.

Член 3

Во член 36 став 1 зборовите: „од 50.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „400.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 37 став 1 зборовите: „од 50.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „400.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 5

Во член 38 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 6

Во член 39 став 1 зборовите: „100.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „400.000 до 2.000.000“.

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „50.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 7

Во член 39-а зборовите: „20.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

989.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И КОНТРОЛАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за квалитетот и контролата на вештачките губриња, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4193

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И КОНТРОЛАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ ГУБРИЊА****Член 1**

Во Законот за квалитетот и контролата на вештачките губриња („Службен весник на СРМ“ број 10/73) во член 16 став 1 зборовите: „30.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 15.000.000“.

Во став 2 зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 800.000“.

Член 2

Во член 17 став 1 зборовите: „10.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 8.000.000“.

Во став 2 зборовите: „350 до 750“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 500.000“.

Член 3

Во член 18 став 1 зборовите: „5.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „600.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „250 до 500“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 19 став 1 зборовите: „1.500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „400.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „150 до 300“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 200.000“.

Член 5

Во член 20 зборовите: „1.500 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „400.000 до 2.000.000“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

990.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за здружување на земјоделците, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4183

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ****Член 1**

Во Законот за здружување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 43/80), во член 131 став 1, зборовите: „до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 24.000.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.000.000“.

Член 2

Во член 132 став 1 зборовите: „до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „до 5.000“, се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 133 став 1 зборовите: „до 30.000“, се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 80.000 до 200.000“.

Член 4

Во член 134 став 1 зборовите: „до 30.000“, се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „до 5.000“, се заменуваат со зборовите: „од 80.000 до 200.000“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

991.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ДРЖЕЊЕ НА КОЗИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за забранување држење на кози, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4184
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ДРЖЕЊЕ НА КОЗИ

Член 1

Во Законот за забранување држење на кози („Службен весник на СРМ“ број 16/65) во член 3 став 1 зборовите: „до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите „50.000 до 200.000“.

Член 2

Во член 4 зборовите: „до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 200.000“, а зборовите „поединец кој“ се заменуваат со зборовите: „физичко лице кое“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

992.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за водите,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4148
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Член 1

Во Законот за водите („Службен весник на СРМ број 6/81 и 37/87) во член 188 став 1 зборовите: „500.000 до 10.000.000“ се заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 45.000.000“.

Во став 2 зборовите: „40.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.500.000“.

Член 2

Во член 189 став 1 зборовите: „300.000 до 5.000.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 25.000.000“.

Во став 2 зборовите: „20.000 до 400.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 1.500.000“.

Член 3

Во член 190 став 1 зборовите: „100.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „700.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 191 став 1 зборовите: „100.000 до 250.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „50.000 до 200.000“.

Член 5

Во член 192 зборовите: „100.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.500.000“.

Член 6

Во член 193 зборовите: „50.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „250.000 до 2.000.000“.

Член 7

Во член 194 став 1 зборовите: „10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „80.000 до 250.000“.

Член 8

Во член 194-а зборовите: „100.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 1.500.000“.

Член 9

Во член 195 зборовите: „5.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „25.000 до 150.000“.

Член 10

Во член 195-а зборовите: „50.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „250.000 до 500.000“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

993.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4185
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 44/86 и 7/88) во член 6 по зборовите: „се намируваат“ се додаваат зборовите: „од Републичкиот буџет“, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

994.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за управување и користење на пасиштата и утрините,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4186
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ

Член 1

Во Законот за управување и користење на пасиштата и утрините („Службен весник на СРМ“ број 20/74 и 28/87) во член 33 став 1 зборовите: „25.000 до 2.000.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 20.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000“.

Член 2

Во член 34 зборовите: „10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 3

Во член 35 зборовите: „30.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 4

Во член 35-а зборовите: „5.000 до 120.000“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 250.000“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

995.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ – КАВАДАРЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ – Кавадарци,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4187
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ – КАВАДАРЦИ****Член 1**

Во Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ Кавадарци („Службен весник на СРМ“ број 3/85, 35/85, 44/85, 44/87, 48/87 и 42/88) во член 1 став 1 по зборот „обврски“ се додаваат зборовите: „на банката“, зборовите: „странските кредити“ се заменуваат со зборовите: „странските и динарските кредити во вкупен износ од 39,8 милијарди динари“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Средствата од став 1 на овој член ќе се пренесуваат на банките во еднакви годишни рати почнувајќи од 1989 до 1996 година“.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во член 2 зборовите: „16,5 милијарди динари“ се бришат, а зборовите: „до 1988 година“ се заменуваат со зборовите: „до 1996 година“.

Член 3

Во член 3 точка 1) стапката „0,25“ се заменува со стапката „0,10%“, во алинеја 1 стапката „0,75%“ се заменува со стапката „0,30%“ и во алинеја 2 стапката „0,50%“ се заменува со стапката „0,20%“.

Член 4

По член 15 се додава нов член 15-а кој гласи:

„Член 15-а

Средствата од делот од посебниот данок на промет на производи што и припаѓа на Републиката во износ од 2.500 милиони динари, издвоени на посебната републичка сметка од член 9 на овој закон, се пренесуваат во Републичкиот буџет“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

996.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4177
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во насловот на Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 27/77, 3/85 и 10/85) зборовите: „положбата и овластувањето на“ се бришат.

Член 2

Во член 4 точката 7 се менува и гласи:

„ги врши работите што произлегуваат од одредбите на Женевските конвенции за заштита на жртвите од војна од 12 август 1949 година и од другите меѓународни обврски што ги презела Југославија во оваа област“.

Член 3

По член 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

„Член 4-а

Во Црвениот крст на Македонија се формира Служба за барање заради вршење на работите на известување за жртвите на војна предвидени со Женевските конвенции за заштита на жртвите на војната од 12 август 1949 година, заради барање на лица што исчезнале поради воени настани, како и заради вршење на други хуманитарни активности.“.

Член 4

Во член 9 став 1 по зборовите: „на влезница“ се додаваат зборовите: „и на секоја продадена грамофонска плоча и музичка касета, освен на грамофонски плочи и снимени видео касети, магнетофонски и магнетни траки од областа на науката, образованието и уметноста.“.

Член 5

По член 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Член 11-а

Средствата за вршење на работите и задачите на службата за барање од член 2 на овој закон се обезбедуваат во Републичкиот буџет“.

Член 6

По член 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-б кои гласат:

„Член 17-а

Надзор над извршувањето на работите и задачите од членовите 4 и 4-а на овој закон врши републичкиот орган на управата надлежен за работите на здравството и социјалната политика.

Член 17-б

Црвениот крст на Македонија ја утврдува организацијата, делокругот и методот на работата на Службата за барање“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

997.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ ПРИРЕДБИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за јавните собири и јавните приредби,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4151
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ ПРИРЕДБИ

Член 1

Во Законот за јавните собири и јавните приредби („Службен весник на СРМ“ број 44/72 и 41/85) во член 10 став 1 зборовите: „до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 200.000 до 500.000“.

Во став 2 зборовите: „до 2.500“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 80.000“.

Член 2

Во член 11 став 1 зборовите: „до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 200.000“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

998.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за набавување, поседување и носење оружје, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година.

Број 08-4152
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

Член 1

Во Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/-76, 25/76 и 15/83) во член 31 став 1 зборовите: „до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 1.000.000“.

Во став 2 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 150.000“.

Во став 3 зборовите: „до 8.000“ се заменуваат со зборовите: „од 80.000 до 200.000“.

Член 2

Во член 32 зборовите: „до 8.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 150.000“.

Член 3

Во член 33 став 1 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 30.000 до 100.000“, зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“ и зборот „кој“ се заменува со зборот „кое“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

999.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за матичните книги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4150
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Член 1

Во Законот за матичните книги („Службен весник на СРМ“ број 15/73 и 20/73) во член 4 точка 1 по зборот „државјанство“ се додаваат зборовите: „како и единствен матичен број“.

Член 2

Во член 12 точка 1 и член 14 точка 1 по зборот „раѓањето“ се додаваат зборовите: „единствен матичен број“.

Член 3

Во член 16 став 1 точката на крајот се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а кога не може да се утврди каде настапила смртта, истата се пријавува на матичарот од матичното подрачје каде што е пронајден умрениот“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Во случаите од став 2 на овој член, кога местото на закоп се наоѓа во друга република, односно автономна покраина, а матичарот од матичното подрачје каде што се закопува умрениот, според прописот на социјалистичката република, односно социјалистичката автономна покраина не е надлежен да изврши запишување на смртта, смртта се пријавува на матичарот од матичното подрачје каде што настапила истата“.

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 4

Во член 19 точката на крајот се заменува со записка и се додаваат зборовите: „што го доставува органот кој го извршил увидот“.

Член 5

По член 25 се додава нов член 25-а кој гласи:

„Член 25-а

Матичарот е должен во рок од 3 дена од денот на запишувањето на смртта во матичната книга за тоа да достави извештај до органот на управата надлежен за внатрешни работи на општината на чие подрачје умрениот имал живеалиште.

По добивањето на извештајот, органот на управата надлежен за внатрешни работи од став 1 на овој член е должен да ја забележи смртта во сите евиденции што според закон ги води, а во кои лицето е запишано.“

Член 6

Во член 32 став 1 точка 3 зборовите: „во кое било последното живеалиште на умрениот“ се заменува со зборовите: „на раѓање на умрениот“.

Во став 2 по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: „точки 1 и 2“.

Член 7

По член 36 се додава нов член 36-а кој гласи:

„Член 36-а

Републичкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи врши надзор над водењето на матичните книги, како и врз издавањето на изводи и уверенија.“

Член 8

Во член 37 став 1 зборовите: „до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „од 200.000 до 400.000“.

Во став 2 зборовите: „до 500“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 100.000“.

Член 9

Член 38 се менува и гласи:

„Со парична казна од 30.000 до 80.000 динари ќе се казни за прекршок физичко лице ако:

- 1) не пријави раѓање на дете во пропишаниот рок (член 7 став 2);
- 2) не пријави лично име на дете во пропишаниот рок (член 8) и
- 3) не постапи според одредбите од член 17 став 1 на овој закон.

Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок матичарот кој во матичните книги ќе запише невистинити податоци (член 21)“.

Член 10

Во членовите 24, 28 и 31 став 3 зборовите: „надлежниот општински орган за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

Во членовите 27, 29 став 2, 30 ставови 1 и 2, 31 став 3, 40 став 2 и 41 зборовите: „општинскиот орган за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

1000.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за единствениот матичен број на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4154

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Во Законот за единствениот матичен број на граѓаните („Службен весник на СРМ број 20/80 и 35/86) во член 14 зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

1001

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за личната карта, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на општините одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4155

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА****Член 1**

Во Законот за личната карта („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/73, 38/85 и 37/87) во член 18 зборовите: „до 2.500“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 150.000“, зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“ и зборот „кој“ се заменува со зборот „кое“.

Член 2

Во член 19 зборовите: „до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 80.000“, зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“ и зборот „кој“ се заменува со зборот „кое“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

1002

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за личното име,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 декември 1988 година.

Број 08-4153

27 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулмет Старова, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Член 1

Во Законот за личното име („Службен весник на СРМ“ број 30/72 и 41/85) во член 10 став 1 зборовите: „до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 70.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

1003.

Врз основа на член 338 алинеја 9 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБАРИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 16/86), во член 217 став 1 точката 8 се менува и гласи:

„8. Комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита“.

Точката 9 се менува и гласи:

„9. Комисија за заштита на човековата околина“.

Член 2

Во Глава VIII насловот на потточка 8) Комисија за народна одбрана и членовите 248 и 249 се менуваат и гласат:

„8) Комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита.“

Член 248

Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита ги следи, проучува и разгледува прашањата што се однесуваат на народната одбрана, територијалната одбрана, цивилната заштита и општествената самозаштита и на надлежните собори на Собранието им поднесува извештаи со предлози на мерки што треба да се преземат по тие прашања.

Член 249

Комисијата ги разгледува предлозите за донесување на закони, нацртите и предлозите на закони, другите прописи и општи акти од надлежноста на соборите на Собранието што се однесуваат на прашањата од член 248 на овој деловник и за своите мислења и ставови по нив им поднесуваат извештаи на соборите“.

Член 3

Во Глава VIII, насловот на потточка 9) Комисија за следење на спроведувањето на Деловникот на Собранието и деловниците на соборите на Собранието и член 251 се бришат.

Член 4

Во Глава VIII се додава нова потточка 9) и два нови члена 251 и 251-а, кои гласат:

„9. Комисија за заштита на човековата околина.“

Член 251

Комисијата за заштита на човековата околина ги следи, проучува и разгледува прашањата што се однесуваат на заштитата од загадувањето на воздухот, водите и земјиштето, езерата, реките и другите споменици на културата од посебно значење за општествената заедница кои со закон се ставени под посебна заштита и на надлежните собори на Собранието им поднесува извештаи со предлози на мерки што треба да се преземат по тие прашања.

Член 251-а

Комисијата ги разгледува предлозите за донесување закони, нацртите и предлозите на закони, другите прописи и општи акти што се однесуваат на прашањата од член 251 на овој деловник и за своите мислења и ставови по нив им поднесува извештаи на соборите“.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на Одлуката за избор на претседатели и членови на работните тела на Собранието на СРМ што се однесуваат на именувањето на претседател и членови на Комисијата за следење на спроведувањето на Деловникот на Собранието и деловниците на соборите на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 11/87).

Член 6

Работите и задачите на телата на Собранието, што според овој деловник или посебни одлуки се укинуваат, до конституирањето на работните тела според овој деловник, ќе ги вршат постојните работни тела на Собранието.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4167
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулмет Старова, с.р.

1004.

Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 206 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

I

Се укинува Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

II

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за разрешување и именување претседател и членови на Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро („Службен весник на СРМ“ број 43/86).

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4170
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

1005

Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 206 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

I

Се укинува Советот за просторно планирање.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за формирање Совет за просторно планирање („Службен весник на СРМ“ број 15/76) и Одлуката за именување на претседател и членови на Советот за просторно планирање.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4169
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

1006.

Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 207 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

Се укинува Комисијата за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за формирање Комисија за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 9/77) и Одлуката за именување претседател и членови на Комисијата за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4171
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

1007.

Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 206 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

I

Се укинува Координационото тело за општествена самозаштита.

II

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за формирање на Координационото тело за општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ број 44/76) и Одлуката за именување претседател и членови на Координационото тело за општествена самозаштита на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4168
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

1008.

Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 255 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО И ТЕХНИЧКО ТВОРЕШТВО

I

Се укинува Советот за научно и техничко творештво.

II

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат:

1. Одлуката за образување Совет за научно и техничко творештво („Службен весник на СРМ“ број 14/75) и
2. Одлуката за именување претседател и член на Советот за научно и техничко творештво.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4178
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с.р.

1009.

Врз основа на член 362 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 255 став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕН НАДЗОР

I

Се формира Комисија за општествен надзор како заедничко работно тело на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и општествено-политичкиот собор (комисија).

II

Комисијата:

– ги следи и разгледува општите прашања во врска со спроведувањето на политиката и извршувањето на законите и другите прописи и акти кои се однесуваат на располагањето со општествените средства и распределбата на доходот, начинот на остварувањето на правата и должностите на државните органи, организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници;

– им укажува на соборите на Собранието на појавите кои можат да имаат пошироки негативни последици и

предлага мерки за кои смета дека би требало да се преземат за заштита на општествената сопственост, за воспоставување на нарушените самоуправни општествени односи, како и за отстранување на други општествено-штетни појави;

– соработува со самоуправните органи и органите на самоуправната работничка контрола во ОЗТ и влијае врз одговорното однесување и развојот на социјалистичките норми во самоуправувањето, работењето и располагањето со општествените средства;

– соработува со општествениот правобранител на самоуправувањето и му укажува на повредите на самоуправните права на работните луѓе и на ОЗТ и другите самоуправни организации и заедници или на повредите на општествената сопственост што ќе забележи во своето работење;

– им предлага на надлежните собори да донесат препораки во кои ќе укажат на појавите на кршење на уставноста, законитоста и нормите на социјалистичкиот морал во работењето и предлага мерки кои би требало да се преземат за отстранување на негативните појави;

– ги разгледува известувањата за преземените мерки во врска со упатените препораки;

– предлага донесување или измена на закони или преземање други мерки потребни за отстранување на негативните и штетни појави; и

– презема и други мерки за кои ќе ја овластат надлежните собори.

III

Комисијата има претседател и четиринаесет членови кои се избираат од редот на делегатите од трите собори на Собранието на СРМ и тројца членови од одделни органи и организации и од редот на истакнати научни и стручни работници.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4157
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с.р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигоровски, с.р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов с.р.

1010.

Врз основа на член 362 од Уставот на СРМ и член 255 став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА

I

Се формира Комисија за внатрешна политика, како заедничко работно тело на Соборот на здружениот труд,

Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор (Комисија).

II

Комисијата разгледува, проучува и претресува прашања од областа на: заштитата на поредокот утврден со Уставот (државна безбедност); општествената самозаштита; републичкото државјанство; употребата на знамињата; правосудството; адвокатурата; правното застапување и другите видови правна помош; амнестијата; здруженијата на граѓаните; јавните собири и јавните приредби; безбедноста на патниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; заштитата од пожари и од елементарни непогоди; игрите на среќа; слободата на движењето и населувањето; пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето; кривичната одговорност; кривичните дела, одговорноста за стопански престапи и за прекршоци; набавувањето, поседувањето, носењето, испробувањето и обележувањето на оружјето и муницијата; матичните книги; личните имиња и личните карти; прогласувањето на исчезнати лица за умрени и докажувањето на смртта; заверката на потписи, ракописи и преписи и други прашања од овие области што се во делокруг на соборите.

III

Комисијата има претседател и четиринаесет членови. Претседателот и членовите на Комисијата се избираат од редот на делегатите од трите собори на Собранието на СРМ.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4159
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулет Старова, с.р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигоровски, с.р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с.р.

1011.

Врз основа на Амандман XV точка I алинеја 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржали на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Член I

Во Одлуката за организацијата и делокругот на Стручните служби на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 21/83 и број 39/86) во член I став 3 зборовите: „Совет за научно-техничко творештво“ се бришат.

Член 2

Член II се менува и гласи:
„Работите и задачите на Службите на Собранието ги вршат:

1. Службата на Соборот на здружениот труд,
2. Службата на Соборот на општините,
3. Службата на Општествено-политичкиот собор,
4. Кабинетот на претседателот на Собранието,
5. Бирото на секретарот на Собранието,

6. Службата за информирање, документација и библиотека,

7. Службата за соработка со Собранието на СФРЈ;

8. Службата за финансиско-материјално работење, и

9. Службата за општи работи“.

Член 3

Членовите 21 и 22 се преформулираат во нов член 21 кој гласи:

„Член 21

Службата за информирање, документација и библиотека ги врши стручните и другите работи за потребите на Собранието, неговите собори и нивните работни тела и на делегатите во вршењето на нивните функции во Собранието и тоа:

– стручните работи во врска со информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации за прашања што ќе се претресуваат на седниците на Собранието, соборите и нивните работни тела, преку подготвување, уредување и издавање на собраниски гласила и публикации;

– стручните работи во врска со информирањето на јавноста преку средствата за јавно информирање за работата на Собранието, соборите и нивните работни тела;

– обезбедување и организирање соработка со претставниците на печатот и другите средства за јавно информирање, во остварувањето на нивните права и должности во Собранието, во врска со известувањето на јавноста за работата на Собранието;

– соработување со организациите од областа на информирањето со соодветните центри во општините, во организациите на здружениот труд и во месните заедници што работат за информирањето на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации;

– прибирање, средување, обработување, чување, давање на користење и размена на информации и документациони податоци и материјали, обработка и презентирање на информациите и податоците што содржат документациони материјали со цел за нивно користење, средување на материјали од седниците на соборите на Собранието; работите во врска со чувањето на оригиналите на законите и другите акти, како и на документациониот фонд, неговото користење и микрофилмување;

– изготвување, по потреба, фактографии по одделни теми и прашања, библиографии и води картотеки – предметна по вид на документи, акторска и именска;

– за извршувањето на работите од својот делокруг Службата соработува и со соодветните служби на Собранието на СФРЈ и на собранијата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини и општините, како и со стручни, научни и други организации; и

– стручните работи за потребите на Комисијата за информирање на Собранието на СРМ.

Со Службата за информирање, документација и библиотека раководи секретарот на Службата кој за својата работа и за работата на Службата му одговара на секретарот на Собранието.“

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4158
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулет Старова, с.р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигоровски, с.р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с.р.

1012.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1989 ГОДИНА

Се потврдува Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1989 година, што Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за пагшта ја донесе на седницата одржана на 23 декември 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-4161
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с.р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигорски, с.р.

1013.

Врз основа на член 38 од Законот за утврдување на катастарскиот приход („Службен весник на СРМ“ број 28/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

СКАЛИ НА КАТАСТАРСКИ ПРИХОД

Скала на катастарски приход за катастарска култура – ориз

Катастарска околица	К л а с и							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Битола	523.400	427.500	331.600	254.200	-	-	-	-
3. Брод Мак.	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Валандово	523.400	427.500	331.600	254.200	-	-	-	-
5. Виница	707.100	611.200	515.300	403.300	308.800	268.100	-	-
6. Гевгелија	523.400	427.500	331.600	254.200	-	-	-	-
7. Гостивар	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Дебар	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Делчево	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Д. Хисар	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Кавадарци	523.400	427.500	331.600	254.200	-	-	-	-
12. Кичево	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Кочани	748.900	653.100	557.200	443.900	349.300	-	-	-
14. Кратово	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Кр. Паланка	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Крушево	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Куманово	523.400	427.500	331.600	254.200	-	-	-	-
18. Неготино	523.400	427.500	331.600	254.200	-	-	-	-
19. Охрид	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Прилеп	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Пробиштип	611.200	515.300	419.400	308.800	-	-	-	-
22. Радовиш	611.000	556.300	460.400	349.300	-	-	-	-
23. Ресен	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Св. Николе	523.400	427.500	331.600	254.200	-	-	-	-
25. Скопје	523.400	427.500	331.600	254.200	-	-	-	-
26. Струга	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Струмица	611.200	556.300	460.400	349.300	254.700	-	-	-
28. Тетово	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Т. Велес	583.400	470.000	360.000	280.000	-	-	-	-
30. Штип	748.900	653.100	557.200	443.900	-	-	-	-

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

Член 1

Се одобруваат скалите на катастарскиот приход за катастарските околии: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Скопје, Струга, Струмица, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип.

Скалите на катастарскиот приход се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за одобрување на катастарските скали („Службен весник на СРМ“ број 30/77) и Одлуката за валоризација на катастарскиот приход во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 50/87).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21-4230
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд
Иван Аврамовски, с.р.

Скала на катастарски приход за катастарска култура – нива

Катастарска околија	К л а с и							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	150.100	125.000	98.200	75.800	53.600	39.200	29.200	14.100
2. Битола	343.600	265.800	179.000	141.000	109.800	67.100	42.300	23.800
3. Брод. Мак.	190.000	147.400	120.600	85.400	69.700	52.000	28.500	16.600
4. Валандово	330.100	250.700	191.500	145.200	90.400	67.000	42.700	20.100
5. Виница Мак.	233.400	200.700	158.000	118.000	88.300	65.100	41.200	20.700
6. Гевгелија	330.400	250.500	185.800	146.600	89.400	67.100	38.100	19.800
7. Гостивар	384.100	305.700	227.000	171.500	118.700	76.200	45.600	25.400
8. Дебар	230.400	170.000	135.100	93.900	71.300	54.100	38.900	19.000
9. Делчево	155.200	130.100	100.200	76.100	56.700	39.200	31.200	14.800
10. Д. Хисар	217.200	165.400	130.800	90.100	72.000	47.400	31.000	18.800
11. Кавадарци	317.400	246.500	118.100	145.600	79.300	62.000	41.000	19.500
12. Кичево	212.900	163.200	127.000	92.800	72.900	52.700	36.400	19.700
13. Кочани	327.300	263.000	196.000	144.400	97.700	63.400	39.900	20.200
14. Кратово	162.000	130.100	100.200	76.100	56.700	39.200	31.200	14.800
15. Кр. Паланка	162.000	130.100	100.200	76.100	56.700	39.200	31.200	14.800
16. Крушево	224.500	189.400	175.600	136.100	88.400	63.800	37.500	22.200
17. Куманово	207.000	160.100	129.000	94.000	73.500	55.400	37.400	19.000
18. Неготино	317.000	242.800	180.300	145.100	94.800	64.400	39.900	19.400
19. Охрид	285.300	221.100	171.800	114.000	85.900	53.100	36.800	20.200
20. Прилеп	235.900	200.300	178.000	138.800	96.300	66.300	38.600	23.300
21. Пробиштип	210.300	162.600	117.700	90.000	67.600	38.900	29.500	18.200
22. Радовиш	255.700	209.200	159.200	116.100	85.500	62.000	39.700	20.900
23. Ресен	205.900	159.600	118.900	85.100	63.300	46.000	31.900	18.100
24. Св. Николе	207.300	163.300	130.000	95.400	61.400	41.900	30.000	18.600
25. Скопје	345.600	276.800	208.200	152.900	102.700	66.100	41.300	20.800
26. Струга	287.700	222.700	172.000	121.200	91.300	60.400	39.400	20.200
27. Струмица	420.600	347.500	280.200	184.800	121.800	82.500	44.000	24.000
28. Тетово	393.400	316.200	234.200	174.500	121.800	83.700	46.100	25.400
29. Т. Велес	247.900	210.900	172.000	135.400	77.800	54.700	30.500	15.800
30. Штип	210.300	162.000	131.000	106.000	82.500	56.200	34.200	19.800

Скала на катастарски приход за катастарска култура – градина

околија	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Битола	2.150.000	1.976.000	1.706.000	1.432.000	1.206.000	986.000	-	-
3. Брод. Мак.	1.036.000	848.000	662.000	534.000	384.600	276.000	184.000	-
4. Валандово	3.047.000	2.864.000	2.630.500	-	-	-	-	-
5. Виница Мак.	1.695.000	1.512.000	1.302.000	1.085.000	856.000	-	-	-
6. Гевгелија	3.047.400	2.865.000	2.630.500	-	-	-	-	-
7. Гостивар	2.128.000	1.835.000	1.602.000	1.389.000	1.026.000	730.000	350.000	-
8. Дебар	1.056.000	848.000	662.000	534.000	384.600	-	-	-
9. Делчево	1.046.000	816.000	653.000	523.000	372.400	-	-	-
10. Д. Хисар	1.046.000	816.000	653.000	523.000	372.400	-	-	-
11. Кавадарци	2.465.000	2.238.000	1.047.800	816.000	595.700	-	-	-
12. Кичево	1.046.000	848.000	668.600	544.000	385.600	-	-	-
13. Кочани	2.308.000	2.126.000	1.926.000	1.684.000	1.465.000	-	-	-
14. Кратово	986.000	812.000	695.600	534.000	384.600	-	-	-
15. Кр. Паланка	986.000	812.000	695.600	534.000	384.600	-	-	-
16. Крушево	1.680.000	1.470.000	1.286.000	1.075.000	856.300	532.000	-	-
17. Куманово	1.523.000	1.340.000	1.136.500	946.800	624.600	-	-	-
18. Неготино	2.320.000	2.116.400	1.864.800	1.634.500	-	-	-	-
19. Охрид	1.680.800	1.492.600	1.301.800	1.086.500	902.000	-	-	-
20. Прилеп	1.680.000	1.492.600	1.301.800	1.086.500	902.600	-	-	-
21. Пробиштип	1.506.000	1.326.700	1.143.800	913.600	-	-	-	-
22. Радовиш	2.426.000	2.236.000	2.045.800	1.794.000	1.546.800	-	-	-
23. Ресен	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Св. Николе	1.523.000	1.340.000	1.136.500	946.800	624.600	-	-	-
25. Скопје	2.634.000	2.458.000	2.268.000	2.056.000	1.786.000	1.450.800	1.208.000	-
26. Струга	1.680.800	1.492.600	1.301.800	1.086.500	902.600	-	-	-
27. Струмица	2.710.000	2.527.600	2.312.600	2.086.000	1.830.000	-	-	-
28. Тетово	2.128.000	1.835.000	1.602.000	1.389.000	1.026.000	730.000	350.000	-
29. Т. Велес	2.408.000	2.180.600	1.984.600	1.685.400	1.421.600	-	-	-
30. Штип	1.695.000	1.503.400	1.316.400	1.112.600	926.800	713.600	-	-

Скала на катастарски приход за катастарска култура – овоштарници

Катастарска околија	К Л А С И							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	1.026.300	872.600	749.000	638.600	522.300	416.100	285.400	–
2. Битола	1.411.800	1.244.100	1.094.400	874.800	728.100	491.100	304.500	–
3. Брод Мак.	1.003.000	855.400	714.800	588.400	454.400	348.600	242.600	186.100
4. Валандово	1.377.100	1.182.500	1.090.200	871.000	639.500	518.700	–	–
5. Виница	1.150.000	990.000	870.000	700.000	600.000	400.000	250.000	–
6. Гевгелија	1.373.300	1.189.200	1.050.300	818.800	681.600	487.900	–	–
7. Гостивар	1.680.200	1.501.900	1.334.700	1.152.500	982.800	781.300	553.100	356.000
8. Дебар	1.009.200	851.400	702.800	628.400	477.600	365.600	236.800	–
9. Делчево	1.029.000	863.400	727.800	629.400	473.400	345.500	251.600	216.100
10. Д. Хисар	1.013.000	855.400	710.800	621.400	473.400	326.600	234.600	198.100
11. Кавадарци	1.403.300	1.211.200	1.088.300	838.800	700.600	–	–	–
12. Кичево	1.379.300	1.200.900	1.070.200	823.500	704.000	510.000	305.900	207.000
13. Кочани	1.334.100	1.150.200	1.014.700	859.100	699.600	462.700	–	–
14. Кратово	880.000	760.000	580.000	460.000	330.000	245.000	190.000	150.000
15. Кр. Паланка	920.000	810.000	660.000	530.000	390.000	310.000	220.000	160.000
16. Крушево	957.900	809.000	675.900	545.800	437.900	331.400	247.200	–
17. Куманово	1.141.300	987.100	847.800	691.800	554.300	403.000	–	–
18. Неготино	1.423.300	1.231.200	1.108.300	862.800	716.600	478.900	301.700	–
19. Охрид	1.653.500	1.506.600	1.351.200	1.220.400	1.044.900	767.600	411.200	–
20. Прилеп	1.370.900	1.188.900	1.069.200	846.300	692.200	424.700	279.500	–
21. Пробиштип	1.021.000	872.400	735.800	637.400	481.400	345.600	259.600	–
22. Радовиш	1.285.100	1.133.400	993.100	835.100	686.300	465.000	–	–
23. Ресен	1.650.600	1.512.200	1.365.600	1.216.400	1.060.200	715.200	–	–
24. Св. Николе	929.700	771.300	647.800	506.800	406.200	297.400	–	–
25. Скопје	1.709.700	1.543.100	1.404.400	1.281.400	1.090.200	797.900	501.000	–
26. Струга	1.650.600	1.512.200	1.365.600	1.216.400	1.060.200	715.200	411.200	254.100
27. Струмица	1.262.400	1.030.200	917.100	793.200	572.500	503.600	314.200	–
28. Тетово	1.680.200	1.501.900	1.334.700	1.152.400	982.800	781.300	553.100	–
29. Т. Велес	1.400.500	1.211.200	1.088.300	838.800	700.600	462.700	304.400	–
30. Штип	1.231.500	1.008.100	868.700	721.500	566.000	404.600	–	–

Скала на катастарски приход за катастарска култура – интензивен овоштарник

Катастарска околија	К л а с и							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	1.325.100	1.197.800	1.054.600	833.100	742.000	–	–	–
2. Битола	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
3. Брод Мак.	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
4. Валандово	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
5. Виница М.	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
6. Гевгелија	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.900	–	–	–
7. Гостивар	2.010.200	1.857.300	1.707.700	1.355.600	1.184.400	–	–	–
8. Дебар	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
9. Делчево	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
10. Д. Хисар	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
11. Кавадарци	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
12. Кичево	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
13. Кочани	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
14. Кратово	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
15. К. Паланка	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
16. Крушево	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
17. Куманово	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
18. Неготино	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
19. Охрид	2.010.200	1.857.300	1.707.700	1.355.600	1.184.400	–	–	–
20. Прилеп	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
21. Пробиштиш	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
22. Радовиш	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
23. Ресен	2.010.200	1.857.300	1.707.700	1.355.600	1.184.400	–	–	–
24. Св. Николе	1.325.100	1.197.800	1.054.600	883.100	742.000	–	–	–
25. Скопје	2.010.200	1.857.300	1.707.700	1.355.600	1.184.400	–	–	–
26. Струга	2.010.200	1.857.300	1.707.700	1.355.600	1.184.400	–	–	–
27. Струмица	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
28. Тетово	2.010.200	1.857.300	1.707.700	1.355.600	1.184.400	–	–	–
29. Т. Велес	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–
30. Штип	1.677.400	1.516.200	1.334.900	1.117.900	939.300	–	–	–

Скала на катастарски приход за катастарска култура – лозја

Катастарска околија	К л а с и							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Битола	672.500	512.800	381.400	299.900	201.700	143.300	84.800	-
3. Брод Мак.	410.000	312.700	235.900	172.200	125.700	87.600	55.100	24.900
4. Валандово	1.173.200	955.900	736.100	567.800	362.300	271.700	179.100	-
5. Виница Мак.	902.000	720.200	542.600	368.500	221.500	138.100	76.200	29.000
6. Гевгелија	1.173.200	955.900	736.100	567.800	362.300	271.700	179.100	-
7. Гостивар	706.000	530.900	406.500	320.400	220.900	152.600	90.100	49.700
8. Дебар	539.800	404.600	296.900	222.500	156.700	105.400	62.700	-
9. Делчево	404.300	307.000	226.100	160.800	123.300	83.100	50.200	-
10. Д. Хисар	410.000	312.600	234.700	172.400	125.600	87.900	54.100	25.400
11. Кавадарци	1.112.900	910.000	710.000	540.000	320.000	230.000	173.300	90.100
12. Кичево	465.100	353.900	269.600	189.400	140.000	99.000	66.700	-
13. Кочани	902.000	720.200	542.600	368.500	221.600	138.100	76.200	-
14. Кратово	410.000	312.600	236.800	172.200	125.900	87.200	55.400	24.600
15. Кр. Паланка	410.000	312.600	236.800	172.200	125.900	87.200	55.400	24.600
16. Крушево	410.000	319.100	234.600	172.700	125.400	88.500	54.600	23.700
17. Куманово	937.400	780.700	426.600	292.200	201.000	156.900	88.500	52.900
18. Неготино	1.112.900	910.000	710.000	540.000	320.000	230.000	173.300	90.100
19. Охрид	672.500	512.800	381.400	299.900	201.700	143.300	84.800	-
20. Прилеп	940.500	788.300	604.000	417.100	233.500	123.400	74.100	-
21. Пробиштип	937.400	780.700	500.100	371.400	220.100	109.100	59.800	-
22. Радовиш	987.400	890.700	692.700	517.000	315.300	204.700	139.500	-
23. Ресен	440.400	334.300	249.800	185.900	141.200	95.600	56.500	-
24. Св. Николе	1.021.900	846.700	653.500	496.200	298.700	168.900	88.500	-
25. Скопје	1.409.600	1.209.900	996.000	828.000	493.300	316.800	193.500	103.900
26. Струга	666.800	507.900	385.500	291.600	201.700	143.400	84.800	-
27. Струмица	1.112.900	910.000	710.000	540.000	320.000	230.000	139.500	-
28. Тетово	706.600	538.500	407.300	321.000	220.700	152.600	90.900	-
29. Т. Велес	987.400	890.800	692.700	517.200	315.300	204.900	137.500	86.500
30. Штип	1.073.800	878.900	688.800	518.200	313.200	180.900	137.500	-

Скала на катастарски приход за катастарска култура – интензивни лозја

Катастарска околија	К л а с и							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Битола	1.259.800	1.067.100	830.400	627.900	469.700	300.400	-	-
3. Брод М.	969.400	821.100	639.000	507.400	361.400	231.200	-	-
4. Валандово	1.768.800	1.589.100	1.325.600	1.077.600	827.900	-	-	-
5. Виница М.	1.259.800	1.067.100	830.400	627.900	469.700	300.400	-	-
6. Гевгелија	1.768.800	1.589.100	1.325.600	1.077.700	827.900	-	-	-
7. Гостивар	1.077.100	912.300	710.000	536.800	401.600	256.900	-	-
8. Дебар	969.400	821.100	639.000	507.400	361.400	231.200	-	-
9. Делчево	1.077.100	912.300	710.000	536.800	401.600	256.900	-	-
10. Д. Хисар	1.077.100	912.300	710.000	536.800	401.600	256.900	-	-
11. Кавадарци	1.576.400	1.361.000	1.102.700	857.000	646.300	440.800	-	-
12. Кичево	969.400	821.100	639.000	507.400	361.400	231.200	-	-
13. Кочани	1.259.800	1.067.100	830.400	627.900	469.700	300.400	-	-
14. Кратово	1.133.800	960.300	747.400	565.100	422.700	270.400	-	-
15. Кр. Паланка	969.400	821.100	639.000	507.400	361.400	231.200	-	-
16. Крушево	969.400	821.100	639.000	507.400	361.400	231.200	-	-
17. Куманово	1.133.800	960.300	747.400	505.100	422.700	270.400	-	-
18. Неготино	1.576.400	1.361.000	1.102.700	857.000	646.300	440.800	-	-
19. Охрид	1.077.100	912.300	710.000	536.800	401.600	256.900	-	-
20. Прилеп	1.133.800	960.300	747.400	565.100	422.700	270.400	-	-
21. Пробиштип	1.133.800	960.300	747.400	565.100	422.700	270.400	-	-
22. Радовиш	1.460.000	1.281.500	1.000.900	747.200	-	-	-	-
23. Ресен	969.400	821.100	639.000	507.400	361.400	231.200	-	-
24. Св. Николе	1.259.800	1.067.100	830.400	627.900	469.700	300.400	-	-
25. Скопје	1.594.700	1.350.800	1.051.100	794.800	594.500	380.200	-	-
26. Струга	1.077.100	912.300	710.000	536.800	401.600	256.900	-	-
27. Струмица	1.483.100	1.256.200	977.500	739.200	552.900	353.600	-	-
28. Тетово	1.133.800	960.300	747.400	565.100	422.700	270.400	-	-
29. Т. Велес	1.483.100	1.256.200	977.500	739.200	552.900	353.600	-	-
30. Штип	1.259.800	1.067.100	830.400	627.900	469.700	300.400	-	-

Скала на катастарски приход за катастарска култура – ливади

Катастарска околица	К л а с и							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	95.800	86.200	65.500	56.000	41.800	32.700	22.900	12.700
2. Битола	146.200	130.500	111.400	98.500	68.400	44.600	25.700	13.400
3. Брод. Макед.	115.500	89.100	70.500	58.600	44.900	30.900	21.400	12.700
4. Валандово	58.300	48.400	38.800	29.400	—	—	—	—
5. Винаца Мак.	95.800	86.200	65.500	54.500	41.600	32.100	20.100	12.300
6. Гевгелија	58.300	48.400	38.800	29.400	19.900	10.600	—	—
7. Гостивар	144.600	126.000	107.700	93.500	64.100	45.200	28.200	14.600
8. Дебар	95.800	86.200	65.500	56.000	41.600	32.100	22.700	—
9. Делчево	78.100	69.600	57.000	47.500	33.600	26.300	17.100	10.500
10. Д. Хисар	110.400	89.000	70.600	59.200	46.500	33.400	23.800	12.600
11. Кавадарци	58.100	48.400	38.800	29.400	19.900	10.600	—	—
12. Кичево	135.200	112.200	98.200	79.500	60.900	44.900	28.200	14.400
13. Кочани	105.000	86.300	67.600	56.900	42.000	30.900	21.200	—
14. Кратово	66.000	56.600	47.400	38.100	28.900	19.700	15.000	10.400
15. Кр. Паланка	66.400	57.200	48.000	38.800	29.400	20.000	15.300	10.500
16. Крушево	115.100	88.900	70.300	58.000	44.800	32.500	20.800	12.300
17. Куманово	76.600	67.200	54.500	44.900	33.600	24.400	19.500	12.000
18. Неготино	56.100	48.400	38.800	29.400	19.900	—	—	—
19. Охрид	145.500	129.900	111.000	96.900	69.000	44.200	—	—
20. Прилеп	146.000	130.300	111.200	95.400	67.700	41.400	25.500	13.700
21. Пробиштип	66.000	56.600	47.400	38.100	28.900	19.700	15.000	18.400
22. Радовиш	96.000	86.200	65.500	54.500	41.600	32.200	20.100	—
23. Ресен	126.600	99.000	72.100	60.700	47.800	32.900	21.900	—
24. Св. Николе	66.000	56.600	47.400	38.100	28.900	19.700	15.000	10.400
25. Скопје	105.900	87.500	68.800	57.400	44.600	31.700	21.900	12.200
26. Струга	145.500	129.900	111.000	96.900	69.000	44.200	28.300	14.200
27. Струмица	129.800	109.500	83.700	65.300	50.400	35.600	23.000	—
28. Тетово	148.800	130.200	111.900	97.700	68.300	45.600	28.200	14.600
29. Т. Велес	85.100	74.000	54.500	45.300	35.200	27.100	17.700	10.300
30. Штип	82.100	70.300	55.100	45.900	34.700	24.200	—	—

Скала на катастарски приход за катастарска култура – пасишта

Катастарска околица	К л а с и							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	24.700	20.800	17.200	13.700	11.200	8.600	6.000	4.400
2. Битола	33.800	28.600	23.400	19.500	14.300	10.400	8.300	5.500
3. Брод. Мак.	26.000	20.800	16.900	13.000	10.400	7.800	5.200	4.400
4. Валандово	26.000	22.900	16.900	13.000	10.400	7.800	6.200	—
5. Винаца Мак.	26.000	20.800	16.900	13.000	10.400	7.800	5.200	4.400
6. Гевгелија	26.000	22.800	16.900	13.000	10.400	9.100	7.800	5.700
7. Гостивар	29.900	23.400	18.200	13.000	10.400	7.800	6.500	5.200
8. Дебар	29.900	23.400	18.200	14.300	11.700	8.600	6.500	5.200
9. Делчево	23.400	20.000	16.100	10.900	7.800	5.200	4.200	2.600
10. Д. Хисар	27.300	22.100	16.900	14.300	11.700	8.600	5.700	4.700
11. Кавадарци	26.000	23.900	21.300	19.500	15.600	10.400	7.800	6.000
12. Кичево	29.900	23.400	18.200	14.300	11.700	8.600	6.500	5.200
13. Кочани	29.400	22.900	17.700	12.500	10.000	8.600	6.000	4.400
14. Кратово	23.400	20.000	16.100	10.900	7.800	5.200	4.200	2.600
15. Кр. Паланка	23.400	20.000	16.100	10.900	7.800	5.200	4.200	2.600
16. Крушево	27.300	23.400	19.500	14.600	10.400	9.100	7.300	—
17. Куманово	24.700	20.800	16.900	11.400	8.300	6.000	4.400	3.100
18. Неготино	26.000	22.800	16.900	13.000	10.400	9.100	7.800	6.000
19. Охрид	28.600	23.400	19.500	16.900	14.900	8.600	6.500	5.200
20. Прилеп	28.600	26.000	20.000	14.300	8.300	6.500	5.200	4.400
21. Пробиштип	24.700	20.800	16.900	11.400	8.300	6.000	4.400	—
22. Радовиш	26.000	20.800	15.600	10.400	7.800	6.500	5.200	4.400
23. Ресен	28.600	26.000	20.000	14.300	8.300	6.500	5.200	4.400
24. Св. Николе	24.700	20.800	16.900	11.400	8.300	6.000	4.400	3.100
25. Скопје	29.900	23.400	18.200	13.000	10.400	7.800	6.500	5.200
26. Струга	29.800	23.400	18.200	13.000	10.400	7.800	6.500	5.200
27. Струмица	31.200	27.300	24.700	19.500	13.000	9.100	7.800	5.200
28. Тетово	29.900	23.400	18.200	13.000	10.400	7.800	6.500	5.200
29. Т. Велес	24.700	20.800	16.900	14.000	10.900	7.800	4.400	3.100
30. Штип	24.700	20.800	16.900	11.400	10.000	8.600	4.400	3.100

Скала на катастарски приход за катастарска култура – третици

Катастарски околија	К л а с и							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово								
2. Битола								
3. Брод Мак.								
4. Валандово	34.600	28.800	23.000					
5. Винаца Мак.								
6. Гевгелија	57.600	34.600	28.800	23.000	18.000			
7. Гостивар	57.600	34.600	28.800	23.000				
8. Дебар								
9. Делчево								
10. Д. Хисар								
11. Кавадарци								
12. Кичево	28.800	23.000	17.200					
13. Кочани	57.600	34.600	28.800					
14. Кратово								
15. Кр. Паланка	28.800	23.000	17.200					
16. Крушево								
17. Куманово								
18. Неготино								
19. Охрид								
20. Прилеп								
21. Пробиштип	51.800	47.600	40.400	34.600	23.000			
22. Радовиш								
23. Ресен	49.000	43.200	37.400	29.800				
24. Св. Николе	49.000	46.000	40.400	34.600				
25. Скопје	100.000	80.600	63.400	51.800	43.200	22.000	12.000	8.000
26. Струга								
27. Струмица	57.600	51.800	46.000					
28. Тетово								
29. Т. Велес								
30. Штип	49.000	46.000	40.400	34.600				

Скала на катастарски приход за катастарска култура – шума

Катастарска околија	К л а с а							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Берово	88.100	62.300	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500
2. Битола	62.300	42.300	30.700	22.600	17.500	13.800	9.800	7.200
3. Брод Мак.	62.300	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000
4. Валандово	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	-	-
5. Винаца Мак.	62.300	42.300	30.700	20.700	15.700	10.100	7.900	6.500
6. Гевгелија	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	-	-
7. Гостивар	79.400	63.000	49.400	30.700	17.500	13.800	9.800	7.200
8. Дебар	79.400	63.000	49.400	30.700	17.500	13.800	9.800	7.200
9. Делчево	62.300	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000
10. Д. Хисар	62.000	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000
11. Кавадарци	62.300	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000
12. Кичево	79.400	63.000	49.400	30.700	20.700	17.500	13.800	9.800
13. Кочани	63.400	49.400	30.700	20.700	13.800	9.800	7.200	6.500
14. Кратово	63.400	49.400	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000
15. Кр. Паланка	63.400	49.400	30.700	20.700	15.700	10.100	7.900	6.500
16. Крушево	63.400	49.400	30.700	20.700	15.700	10.100	7.900	6.500
17. Куманово	62.000	42.300	30.700	20.700	15.700	10.100	7.900	6.500
18. Неготино	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000	4.000
19. Охрид	63.400	49.400	30.700	20.700	13.800	9.800	7.200	6.500
20. Прилеп	62.300	42.300	30.700	20.700	13.800	9.800	7.200	6.500
21. Пробиштип	35.000	20.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000	4.000
22. Радовиш	63.400	49.400	30.700	20.700	13.800	9.800	7.200	6.500
23. Ресен	63.400	49.400	30.700	20.700	13.800	9.800	7.200	6.500
24. Св. Николе	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000	4.000
25. Скопје	63.400	49.400	30.700	20.700	13.800	9.800	7.200	6.500
26. Струга	79.400	63.000	49.400	30.700	17.500	13.800	9.800	7.200
27. Струмица	74.000	63.000	49.400	30.700	17.500	13.800	9.800	7.200
28. Тетово	79.400	63.000	49.400	30.700	17.500	13.800	9.800	7.200
29. Т. Велес	35.000	20.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000	4.000
30. Штип	42.300	30.700	15.700	10.100	7.900	6.500	5.000	4.000

1014.

Врз основа на член 343 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 1 став 2 од Деловникот на Собранието на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 16/-78) членовите од 6 до 22 се менуваат и гласат:

„Член 6

Првата седница на Соборот по спроведените избори ја свикнува претседателот на Собранието од претходниот состав.

До изборот на претседател на Соборот, претседава најстариот делегат по години.

На првата седница се врши верификација на мандатот, се дава свечена изјава на делегатите и се конституира Соборот.

Член 7

На првата седница на Соборот, на делегатите им се доставуваат извештаите на изборните комисии за соодветните области на здружениот труд (изборни комисии) за резултатите од изборите, а потоа се избира Мандатно-имунитетна комисија.

Верификацијата на мандатите на новоизбраните делегати ја врши Соборот по предлог на Мандатно-имунитетната комисија.

Член 8

Мандатно-имунитетната комисија има претседател и шест члена, избрани од редот на делегатите на Соборот.

Предлог за состав на Мандатно-имунитетната комисија може да поднесе претседавачот или група од десет делегати.

Претседавачот и ги предава на Мандатно-имунитетната комисија извештаите на изборните комисии, изборните акти и евентуалните жалби од одделни избори поднесени до Соборот, до денот на одржувањето на седницата на која се врши верификација на мандатот и уверенијата за избор, кои на почетокот на седницата ги прима од новоизбраните делегати.

Член 9

Мандатно-имунитетната комисија врз основа на извештаите на изборните комисии, изборните акти и евентуално примените жалби од одделни избори, ја испитува законитоста и правилноста на изборите, исправноста на уверенијата за изборот на одделен делегат и за утврдената состојба му поднесува на Соборот извештај со предлог на одлука за верификација на мандатот (одлуката).

Извештајот со предлогот на одлуката, Мандатно-имунитетната комисија, го доставува на сите членови на Соборот пред почетокот на продолжувањето на седницата на која се врши верификација на мандатот на делегатите.

Член 10

Соборот го разгледува извештајот на Мандатно-имунитетната комисија во целост.

Ако Мандатно-имунитетната комисија не го оспори мандатот на некои од делегатите, се гласа за извештајот во целост, а ако оспори некој мандат, прво се гласа за неоспорените мандати, а потоа за секој оспорен мандат посебно.

Член 11

Соборот може да го одложи донесувањето на одлуката и да заклучи, изборната комисија претходно да ги изврши потребните согледувања заради проверка на правилноста на изборот и исправноста на издаденото уверение за избор на делегат.

Одложувањето на донесувањето на Одлуката за верификација на одделни мандати не може да биде подолго од 30 дена.

Член 12

Делегат, чиј мандат е оспорен или одлуката за верификација на неговиот мандат е одложена, има право да присуствува на седница на Соборот и да учествува во работата на тие седници, без право на одлучување.

Член 13

По донесувањето на Одлуката претседавачот на седницата на Соборот ги повикува делегатите на кои мандатот им е верифициран да дадат свечена изјава.

Текстот на свечената изјава, што е утврден со Деловникот на Собранието, го чита претседавачот.

По читањето, делегатите во Соборот, го потпишуваат текстот на свечената изјава и му го предаваат на секретарот на Соборот.

Член 14

Делегатот во Соборот на кого мандатот му е верифициран, а кој не бил присутен при давањето на свечената изјава, нејзиниот текст ќе го потпише пред претседателот на Соборот, кој за тоа го известува Соборот на првата наредна седница.

Член 15

Верификацијата на мандатите на делегатите во Соборот, избрани на повторните или дополнителните избори, ја врши Соборот врз основа на извештајот на Изборната комисија за соодветната област на здружениот труд по предлог на Мандатно-имунитетната комисија, во согласност со одредбите на овој деловник за верификација на мандатите.

Член 16

Со верификацијата на мандатот на делегатите во Соборот имаат права и должности на делегати во Собранието, утврдени со Уставот и Деловникот на Собранието.

Член 17

Пред почетокот на секоја седница на Соборот повремениот делегат го известува секретарот на Соборот за тоа дека е избран за одделна седница или за определен временски период.

Секретарот на Соборот изготвува список на повремениот делегати и пред почетокот на седницата му го предава на претседателот на Соборот.

Член 18

Пред да се премине на утврдување на дневниот ред за седницата на Соборот, претседателот на Соборот го известува Соборот за присуството на повремениот делегат.

Во случај на оспорување на овластувањето на повремениот делегат Мандатно-имунитетната комисија на Соборот го проверува уверението и на Соборот му поднесува извештај.

Извештајот на Мандатно-имунитетната комисија, Соборот го усвојува без претрес.

2. Престанок на мандатот

Член 19

На делегатот му престанува мандатот во случаите утврдени со Уставот и Законот.

На делегатот што е отповикан, односно што поднел оставка, му престанува мандатот со денот кога Соборот со одлука ќе утврди дека мандатот му престанал со отповикување, односно со уважување на оставката.

Во другите случаи мандатот му престанува кога ќе настапат околностите кои согласно со Законот повлекуваат престанок на мандатот.

Член 20

За секој престанок на мандатот на делегатот претседателот на Соборот го известува претседателот на Собранието заради распишување на избори“.

Член 2

Членот 23 се менува и гласи:

„Член 23

Соборот на здружениот труд самостојно:

- претресува прашања од интерес за работните луѓе и за организациите на здружениот труд и прашања од областа на: стопанството и финансите што не се во рамноправен делокруг со друг собор, распределбата на доходот и личните доходи; меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и заштита при работа, донесување закони и други акти во тие области и дава автентични толкувања на законите што ги донесува;

- основа работни организации и други организации чија дејност е од општ интерес за Републиката;

- презема привремени мерки на општествена заштита на самоуправните права и на општествената сопственост спрема организациите на здружениот труд и други организации чија дејност е од општ интерес за Републиката, како и спрема самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, определени со закон;

- ги донесува, односно ги одобрува финансиските планови и завршните сметки на републичките фондови, кога е тоа определено со закон;

- дава согласност на одредбите на самоуправните спогодби за здружување, на статутите или на другите општи акти на организациите на здружениот труд што вршат дејност од посебен општествен интерес кога тие одредби се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во вршењето на таа дејност и ги потврдува самоуправните спогодби за основање, односно статутите на самоуправните интересни заедници, кога е тоа определено со закон;

- именува и разрешува претставници на Републиката во организации на здружениот труд и во други самоуправни организации и заедници, како и во органи и тела, кога е тоа определено со закон или со друг акт на Собранието;

- претресува и одлучува по други прашања од надлежност на Собранието што не се во рамноправен делокруг со другите собори или со собранијата на самоуправните интересни заедници, односно не се во самостоен или рамноправен делокруг на другите собори.“.

Член 3

Членовите 26 до 28 се менуваат и гласат:

„Член 26

Соборот на здружениот труд, Општествено-политичкиот собор и Соборот на општините рамноправно:

- ги донесуваат републичкиот општествен план, републичкиот буџет и завршната сметка за извршување на буџетот;

- претресуваат прашања, донесуваат закони и други акти и даваат автентични толкувања на законите од областа на: народната одбрана и општествената самозаштита; надворешната политика; менувањето на границите на Републиката; системот на општественото планирање; системот на финансирањето на општините и на Републиката; побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта; регионалниот развој на Републиката; празниците, одликувањата и признанијата на Социјалистичка Република Македонија, референдумот; основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници и изборот и отповикувањето на членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници;

- вршат општествен надзор; и
- донесуваат одлука за организацијата и делокругот на Стручните служби на Собранието.

Член 27

Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор рамноправно:

- претресуваат прашања, донесуваат закони и други акти и даваат автентични толкувања на законите од областа на: системот на социјалистичките самоуправни општествени односи; слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот; заштитата на поредокот утврден со уставот и јавната безбедност; правосудството; привремените мерки на општествена заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници; сопственосно-правните и другите имотноправни односи; наследувањето; експропријацијата и боречката заштита;

- ги остваруваат правата на Собранието во поглед на одговорноста на Извршниот совет и на функционерите што ги избира или именува Собранието и ги укинуваат или поништуваат прописите и другите акти на Извршниот совет што не се во согласност со Уставот, со закон или со друг пропис на Собранието;

- основаат републички органи на управата и републички организации; и

- одлучуваат за надоместоците на функционерите што ги избира, односно именува Собранието.

Член 28

Соборот на здружениот труд и Соборот на општините рамноправно:

- претресуваат прашања, донесуваат закони и други акти и даваат автентични толкувања на законите од областа на: просторното и урбанистичкото планирање; уредувањето и користењето на земјиштето и добрата во општа употреба, работењето и управувањето на комуналните организации на здружениот труд; станбената изградба, нејзиното финансирање и управувањето со станбените згради и становите во општествена сопственост; заштитата на природата и човековата околина; безбедноста на патниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; заштитата од пожари и од елементарни непогоди и игрите на среќа; и

- одлучуваат за распишување на јавни заеми.“.

Член 4

Членовите 65 до 71 се менуваат и гласат:

„Член 65

Соборот ги има следниве работни тела:

1. Одбор за економски развој и финансии;
2. Одбор за стопанство;
3. Одбор за земјоделство и шумарство;
4. Одбор за општествено-политички систем;
5. Одбор за образование, наука и култура;
6. Одбор за труд, здравство и социјална политика; и
7. Мандатно-имунитетна комисија.

Член 66

Одборот за економски развој и финансии ги проучува, разгледува и претресува прашањата кои се однесуваат на:

- општественото планирање, општествената репродукција и распределбата на општествениот производ;
- буџетот, финансиските планови и завршни сметки;
- кредитно-монетарниот и банкарскиот систем;
- политиката на даноци, придонеси, такси, самопридоноси и други давачки;
- царинскиот и девизниот систем;
- компензации, премии, регреси и стимулации;
- политиката на распределбата на доходот и личните доходи;

- издвојувањето на дел од доходот за заеднички и општествени потреби;

- побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта и регионалниот развој на Републиката;

- општественото книговодство, евиденцијата и статистиката;
- сопственичките и другите имотно-правни односи;
- распишување на јавни заеми;
- системот на финансирање на општините и Републиката;
- функционирањето на единствениот југословенски пазар; и
- политиката на економските односи со странство.

Член 67

Одборот за стопанство ги проучува, разгледува и претресува прашањата кои се однесуваат на:

- состојбите, проблемите и другите прашања од значење за развојот на индустријата по гранки, групации и производители;
- геолошките истражувања на минералните сировини, нивната експлоатација и финализиција;
- производството на енергија, штедењето, супституцијата и нејзиното рационално користење;
- просторното, урбанистичкото планирање и станбените односи;
- прооктанската дејност и градежништвото;
- планирањето, финансирањето, изградбата и други прашања од патното стопанство;
- патниот, железничкиот, езерскиот, воздушниот и ПТТ сообраќај;
- трговијата, прометот на стоки и услуги во земјата и странство;
- организацијата на надворешно-трговската мрежа во земјата и странство и разните видови на стопанска соработка со странство;
- угостителството и туризмот;
- развојот и унапредувањето на малото стопанство;
- развојот и примената на научните и технолошките достигнувања во стопанството;
- интеграционите процеси и другите облици на здружување; и
- други прашања од областа на индустријата, енергетиката, градежништвото, сообраќајот, станбено-комуналните дејности и малото стопанство.

Член 68

Одборот за земјоделство и шумарство ги проучува, разгледува и претресува прашањата кои се однесуваат на:

- земјоделството, шумарството и водостопанството;
- користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства;
- арондацијата, комасацијата и мелниорацијата;
- ловот и риболовот;
- заштитата на животинскиот и растителниот свет;
- здружувањето на трудот и средствата во областа на земјоделството;
- следењето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите;
- употребата и користењето на водите;
- развојот и користењето на хидромелиоративните системи;
- следењето на хидролошките и агрометеоролошките мерења;
- заштитата од градобијност; и
- други прашања од областа на земјоделството и шумарството.

Член 69

Одборот за општествено-политички систем ги разгледува, проучува и претресува прашањата кои се однесуваат на:

- системот на социјалистичките самоуправни општествени односи;
- слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот;
- привремените мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници;
- наследувањето;

- сопствено-правните и другите имотно-правни односи;

- основање републички органи на управата и републички организации;
- менување на границите на Републиката;
- празниците, одликувањата и признанијата на СРМ;
- референдумот;
- основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници и изборот и отповикувањето на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници;
- положбата, правата и должностите на републичкиот општествен правобранител на самоуправањето;
- правната положба на верските заедници;
- одлука за организација и делокруг на Стручните служби на Собранието;
- прашањата во врска со одговорноста на Извршниот совет на Собранието на СРМ и на функционерите кои ги избира или именува Собранието; и
- други прашања од областа на општествено-политичкиот систем.

Член 70

Одборот за образование, наука и култура ги разгледува, проучува и претресува прашањата кои се однесуваат на:

- системот и организацијата на воспитанието и образованието (предучилишно, основно, средно и високо);
- стручните називи и академските титули;
- системот и организацијата на научно-истражувачката работа;
- научно-истражувачката работа во практиката и поврзувањето на науката со стопанството и со другите области на општествениот труд;
- новаторството, пронаоѓаштвото и рационализаторството;
- информатиката и техничката култура;
- основите на организацијата на културните дејности;
- заштитата на спомениците на културата;
- музејската, архивската и библиотекарската дејност;
- издавачката дејност, филмот, сценско-уметничките дејности;
- изградбата на јавни споменици;
- системот на физичката култура;
- печатот, радиодифузијата и другите средства за јавно информирање; и
- други прашања од областа на образованието, науката и културата.

Член 71

Одборот за труд, здравство и социјална политика ги разгледува, проучува и претресува прашањата кои се однесуваат на:

- здравствената заштита и здравственото осигурување;
- системот и организацијата на здравството и здравственото осигурување;
- производството и снабдувањето со лекови, отрови, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали;
- обезбедувањето на основните права од социјалната заштита;
- системот и организацијата на социјалната и општествената заштита;
- социјалната политика;
- популационата политика;
- односите меѓу родителите и децата, посвојувањето и старателството;
- системот на пензиското и инвалидското осигурување;
- работните односи, заштитата при работа;
- вработувањето;
- личните доходи и животниот стандард; и
- други прашања од областа на трудот, здравството и социјалната политика.

Член 5

Во член 75 зборовите: „Републиката изборна комисија се заменуваат со зборовите: „изборните комисии за соодветната област на здружениот труд“.

Член 6

Постојните работни тела на Соборот ќе продолжат со работа до конституирањето на работните тела од член 4 на оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21-4204 Претседател
27 декември 1988 година на Соборот на здружениот труд,
Скопје Иван Аврамовски, с.р.

1015.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и точка 7 од дел III под б) Резолуцијата за политиката за остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година („Службен весник на СРМ“, број 49/87 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за кредитната политика на Републиката за 1988 година („Службен весник на СРМ“, број 7/88), во член 15, став 2 зборовите: „55% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија“, се заменуваат со зборовите: „45% годишно“, и се додава нова реченица, која гласи: „На заемите од член 16 став 1 алинеи 6 и 7 не се пресметува камата“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Каматната стапка од став 2 на овој член претставува ревалоризациона стапка“.

Досегашните ставови 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21-4188
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

1016.

Врз основа на член 118 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1989 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување висината и начинот

на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1989 година, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на седницата одржана на 1 ноември 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21-4189
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

1017.

Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 16/74, 9/78, 47/78, 41/81 и 15/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републиката самоуправна интересна заедница на културата, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на културата на седницата одржана на 26 декември 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21-4190
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

1018.

Врз основа на член 57 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 6/81 и 40/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1989 ГОДИНА

Се дава согласност на Одлуката за обезбедување средства во Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за остварување додаток на деца во 1989 година, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на седницата одржана на 6 декември 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21-4191
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

1019.

Врз основа на член 218 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1989 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување висината на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства во Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за основно образование во 1989 година, што ја донесе Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 6 декември 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 21-4192
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с.р.

1020.

Врз основа на член 343 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот на Соборот на општините на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 16/78) членот 23 се менува и гласи:

„Соборот, рамноправно со Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор:

– донесува републички општествен план; републички буџет; завршна сметка за извршување на буџетот и одлука за организацијата и делокругот на стручните служби на Собранието на СРМ,

– претресува прашања, донесува закони и други акти и дава автентично толкување на законите од областа на: народната одбрана и општествената самозаштита; надворешната политика; менувањето на границите на Републиката; системот на општественото планирање; системот на финансирањето на општините и на Републиката; побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта; регионалниот развој на Републиката; празниците, одликувањата и признанијата на Социјалистичка Република Македонија; референдумот; основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници и изборот и отповикувањето на членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници,

– врши општествен надзор,
– дава согласност: на општествениот план на Југославија; сојузните закони со кои се уредуваат односите во областите на кредитирањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и системот на извори на средствата за финансирање на Федерацијата; за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за секоја година; за основање на фондови и преземање на обврски на Федерацијата“.

Член 2

Членот 24 се менува и гласи:

„Соборот, рамноправно со Соборот на здружениот труд: претресува прашања, донесува закони и други акти и дава автентични толкувања на законите од областа на: просторното и урбанистичкото планирање; уредувањето и користењето на земјиштето и добрата во општа употреба; работењето и управувањето на комуналните организации на здружениот труд; станбената изградба, нејзиното финансирање и управување со станбени згради и станови во општествена сопственост; заштитата на природата и човековата околина; безбедноста на патниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; заштитата од пожари и од елементарни непогоди; игри на среќа и одлучува за распишување на јавни заеми.“

Член 3

Членот 26 се менува и гласи:

„Соборот самостојно претресува прашања, донесува закони и други акти и дава автентични толкувања на законите од областа на: урбанистичкото уредување на населбите; уредувањето и употребата на градежното земјиште; постапката за образување на месни заедници; мировните совети; матичните книги; личните имиња и личните карти; прогласувањето на исчезнати лица за умрени и докажување на смртта и заверката на потписи; ракописи и преписи; претресува одделни прашања од областа на самоуправањето во општината и месната заедница и на меѓуопштинската соработка и други прашања што работните луѓе и граѓаните самостојно ги уредуваат во општината и во месната заедница.“

Член 4

Членот 60 се менува и гласи:

„Соборот ги има следниве одбори:

1. Одбор за општествено-економски односи и развој, и
2. Одбор за општествено-политички односи.

Соборот има Мандатно-имунитетна комисија.“

Член 5

Членот 61 се менува и гласи:

„Одборот за општествено-економски односи и развој ги разгледува, проучува и претресува прашањата што се однесуваат на:

- републичкиот општествен план;
- регионалниот развој на Републиката;
- побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта;
- просторното и урбанистичкото планирање;
- системот на финансирање на општините и Републиката;
- републичкиот буџет и завршната сметка за извршување на буџетот;
- распишување на јавни заеми;
- урбанистичкото уредување на населбите;
- уредувањето и употребата на градежното земјиште;
- уредувањето и користењето на земјиштето и добрата во општа употреба;
- одлуката за организацијата и делокругот на Стручните служби на Собранието;
- станбената изградба, нејзиното финансирање и управувањето со станбените згради и становите во општествена сопственост;
- безбедноста на патниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; и
- ќе расправа и по други прашања во рамките на својата надлежност.“

Член 6

Членот 62 се менува и гласи:

„Одборот за општествено-политички односи ги разгледува, проучува и претресува прашањата што се однесуваат на:

- менувањето на границите на Републиката;
- празниците, одликувањата и признанијата на Социјалистичка Република Македонија;
- референдумот;
- основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници и изборот и отповикувањето на членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на делегатите од Собранијата на општествено-политичките заедници;
- одлуката за организацијата и делокругот на Стручните служби на Собранието;
- правната положба на верските заедници;
- химната;
- бракот, семејството и старателството;
- образувањето и укинувањето на општините и утврдувањето и менувањето на нивните подрачја;
- функционирањето и управувањето на комуналните организации на здружениот труд;
- постапката за образување месни заедници; и
- мировните совети.“

Член 7

Одборот за урбанизам и станбено-комунални прашања ќе работи до конституирањето на Комисијата за заштита на човековата околина.

Одборот за општествено-економски односи и развој и Одборот за општествено-политички односи ќе работат до конституирањето на Комисијата за внатрешна политика и Комисијата за општествен надзор.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 32-4146/1
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с.р.

1021.

Врз основа на член 343 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Општествено-политичкиот собор одржана на 27 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), членот 20 се менува и гласи:

„Соборот рамноправно со Соборот на здружениот труд и Соборот на општините:

- донесува републички општествен план; републички буџет; завршна сметка за извршување на буџетот и одлука за организација и делокруг на Стручните служби на Собранието.
- претресува прашања, донесува закони и други акти и дава автентични толкувања на законите од областа на: народната одбрана и општествената самозаштита; надво-

решната политика, менувањето на границите на Републиката; системот на општественото планирање; системот на финансирањето на општините и на Републиката; побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта; регионалниот развој на Републиката; празниците, одликувањата и признанијата на Социјалистичка Република Македонија; референдумот; основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници; изборот и отповикувањето на членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници; врши општествен надзор.

- дава согласност на: општествениот план на Југославија; сојузните закони со кои се уредуваат односите во областите на кредитирањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и на системот на извори на средствата за финансирање на Федерацијата; за утврдување на вкупниот обем на расходите на буџетот на Федерацијата за секоја година; за формирање на фондови и преземање на обврски на Федерацијата освен кога, според одредбите на Уставот на СФРЈ, сојузните органи се овластени самостојно да формираат фондови и да преземаат обврски на Федерацијата; Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ“.

Член 2

Членот 21 се менува и гласи:

„Соборот рамноправно со Соборот на здружениот труд;

- претресува прашања, донесува закони и други акти и дава автентични толкувања на законите од областа на: системот на социјалистичките самоуправни општествени односи; слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот; заштитата на поредокот утврден со уставот и јавната безбедност; правосудството; привремените мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници; сопственостно – правните и другите имотно-правни односи; наследувањето; експропријацијата и боречката заштита;

- ги остварува правата на Собранието во поглед на одговорноста на Извршниот совет и на функционерите што ги избира или именува Собранието и ги укинува или поништува прописите и другите акти на Извршниот совет што не се во согласност со Уставот, со закон или со друг пропис на Собранието;

- основа републички органи на управата и републички организации;

- одлучува за надоместоците на функционерите што ги избира, односно именува Собранието“.

Член 3

Членот 22 се менува и гласи:

„Соборот рамноправно со Соборот на општините претресува прашања, донесува закони и дава автентични толкувања на законите од областа на: остварувањето на уставната положба и рамноправноста на народностите, како и на припадниците на етничките групи; републичкото државјанство; химната; употребата на знамињата; бракот, семејството и старателството; наследувањето; образувањето и укинувањето на општини и утврдувањето и менувањето на нивните подрачја; здруженијата на граѓаните, јавните собири и јавните приредби; набавувањето, поседувањето, носењето, испробувањето и обележувањето на оружје и муниција.“

Член 4

Членот 59 се менува и гласи:

„Соборот ги има следниве работни тела:

1. Одбор за општествено-политички систем
2. Одбор за општествено-економски односи, развојна политика, финансирање и буџет
3. Мандатно-имунитетна комисија.“

Член 5

Членот 60 се менува и гласи:

„Одборот за општествено-политички систем ги разгледува, проучува и претресува прашањата што се однесу-

ваат на: системот на социјалистичките самоуправни односи; општествено-политичкиот систем; слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот; остварувањето на уставната положба и рамноправноста на народностите, како и на припадниците на етничките групи; менувањето на границите на Републиката; празниците, одликувањата и признанијата на Социјалистичка Република Македонија; референдумот; основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници; изборот и отповикувањето на членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници; организацијата и работата на републичките органи на управата и републичките организации; химната; образувањето и укинувањето на општините и утврдувањето именувањето на нивните подрачја; привремените черки на општествена заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници; наследувањето; бракот, семејството и старателството; организацијата и делокругот на Стручните служби на Собранието; остварувањето на правата на Собранието во поглед на одговорноста на Извршниот совет и на функционерите што ги избира или именува Собранието; закони и други акти од областа на општествено-политичкиот систем; сопствено-правните и другите имотно-правни односи; експропријацијата."

Член 6

Членот 61 се менува и гласи:

"Одборот за општествено-економски односи, развојна политика, финансирање и буџет ги разгледува, проучува и претресува прашањата што се однесуваат на: републичкиот општествен план; системот на општественото планирање; побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта; регионалниот развој на Републиката; закони и други акти од областа на општествено-економските односи; сојузниот општествен план и други сојузни акти; републичкиот буџет; завршната сметка за извршување на буџетот; системот на финансирањето на општините и на Републиката; надоместоците на функционерите што ги избира, односно именува Собранието; вкупните средства на сојузниот буџет и другите сојузни акти; закони и други акти од областа на финансирањето."

Член 7

Членовите 62 и 63 се бришат.

Член 8

Одборот за финансирање и буџет ќе работи до конституирањето на Одборот за општествено-економски односи, развојна политика, финансирање и буџет.

Одборот за внатрешна политика ќе работи до конституирањето на Комисијата за внатрешна политика.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 37-4179
27 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Петар Караџанов, с.р.

1022.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законитоста на Правилниците за организационите единици и систематизацијата на работите и работните задачи на Основните организации за примарна здравствена заштита „Карпош“, „Гази Баба“, „Чаир“, „Центар“ и „Кисела Вода“ во Скопје, сите во состав на „Здравствен дом на Скопје“ во Скопје, во деловите во кои се утврдени условите за извршување на работните задачи стоматолог, донесени од работничките совети на означените основни организации на здружениот труд во 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означените основни организации на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поднесе предлог за поведување постапка за оценување законитоста на одредбите од правилниците означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што не било во согласност со Законот за здравствена заштита како услов за самостојно вршење на работи во здравствената заштита да се предвиди само положениот стручен испит, а не и работното искуство од 1 година стекнато за време на приправничкиот стаж, со што се овозможувало работен однос за самостојно вршење работи од здравствената заштита да засноваат лица кои не го завршиле приправничкиот стаж во својство на приправници како што тоа го бара Законот, туку кои имаат таканаречен волонтерски стаж.

4. На седницата Судот утврди дека во означените правилници како услови за извршување на работните задачи на стоматологот се предвидени завршен стоматолошки факултет и положен стручен испит.

5. Според член 169 и 173 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 13/86 и 50/87) здравствените работници со соодветно стручно образование можат самостојно да укажуваат здравствена заштита по завршувањето на на приправничкиот стаж и положувањето на стручниот испит, а според ставот 2 приправничкиот стаж за работниците со високо образование трае 1 година. Во член 174 став 1 и 2 од Законот е предвидено дека здравствените работници го полагаат стручниот испит по завршувањето на приправничкиот стаж, кој го стекнуваат според планот и програмата што ги донесува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, а според ставот 4 здравствените работници по завршениот приправнички стаж додека не го положат стручниот испит, а најдолго една година, можат да вршат определени работи од здравствената заштита утврдени со самоуправниот општ акт на здравствената организација. Според член 175 став 1 и 2 и точка 4 од овој закон, здравствените организации се должни да примаат здравствени работници-приправници на неопределено време, според критериумите утврдени во Законот за приправници, како и приправници на определено време.

Од означените законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека со Законот се утврдуваат условите за самостојно вршење на работи од здравствената заштита и претпоставките за положување на стручниот испит на здравствените работници, а не посебните услови за засновање на работен однос на работниците во организациите за здравствена заштита.

Во согласност со тоа Судот оцени дека завршувањето на приправничкиот стаж според утврдениот план и програма, стекнат од здравствениот работник во својство на приправник на неопределено или определено време, е неопходен услов за полагање на стручниот испит, со чие положување здравствените работници стекнуваат право на самостојно укажување здравствена заштита. Оттука, положувањето на стручниот испит во смисла на Законот го опфаќа во себе и завршувањето на приправничкиот стаж во определено траење.

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека не може да се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби од Правилниците со означените одредби од Законот, затоа што со предвидувањето на стручниот испит како посебен услов за извршување на работните задачи на стоматологот е опфатен и приправничкиот стаж неопходен за негово положување.

Во однос на прашањето, пак, дали со примената на овие законски одредби, па и одредбите од Правилникот за приправнички стаж и стручните испити на здравствените работници, донесен од Републичкиот комитет за здравство и социјална политика („Службен весник на СРМ“ бр. 28/84) се овозможува полагање на стручниот испит и без завршување на приправничкиот стаж во смисла на Законот, туку по завршувањето на таканаречениот волонтерски стаж, Судот, согласно член 419 од Уставот на СР Македонија, не е надлежен да одлучува.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 94/88
2 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1023.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 64 став 1 алинеја 3 и 4 од Статутот на Работната организација Музеј на град Скопје во Скопје, донесен со референдум на 7 декември 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста на член 64 став 1 алинеја 3 и 4 од статутот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што овие одредби не биле во согласност со уставните начела на еднаквоста и за достапноста на секое работно место и функција во општеството на секое под еднакви услови.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорените одредби од Статутот како услови за именување на индивидуален работоводен орган се предвидени морално-политички квалитети и организаторски способности за раководење, при што не се предвидени критериуми за утврдување на организаторските способности на кандидатите.

5. Во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија е утврдено дека неприкосновената основа на положбата на човекот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето, а во член 210 став 30 од Уставот е предвидено дека на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Според член 120 став 1 од Законот за здружениот труд работен однос може да заснова секој оној што ги исполнува условите што работниците во основната организација ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот, работите и работните задачи во

таа организација, во согласност со самоуправниот општ акт и со законот.

Врз основа на означените уставни и законски одредби, Судот смета дека предвидувањето на морално-политичката подобност, како посебен услов за засновање работен однос односно за именување на индивидуален работоводен орган, нема основ во уставот, ниту во законот, освен за вршење определени функции утврдени со Уставот. Освен тоа, личниот однос на граѓаните кон вредностите на социјалистичкото општество, што е основ за оценка за нивната морално-политичка подобност, не е во суштествена врска со процесот на трудот, условите на трудот и работите и работните задачи што се вршат во организацијата на здружениот труд, па затоа не може да се поставува како услов за остварувањето на правото на вршење определени работи или функции. Согласно член 251 став 2 од Уставот на СР Македонија само со закон се определува во кои случаи и под кои услови користењето на слободите спротивно на уставот повлекува ограничување или забрана на нивно користење, како што е тоа предвидено во член 484 од Законот за здружениот труд, според кој достапноста на функцијата индивидуален работоводен орган е ограничена на одредено време за лица кои се осудувани за определени кривични дела и на определени казни, односно кога се исполнети другите услови предвидени со тој член.

Исто така, врз основа на означените уставни и законски одредби, Судот смета дека организаторските способности можат да се предвидат како посебен услов за засновање работен однос во смисла на член 120 од Законот за здружениот труд, доколку со Самоуправниот општ акт се предвидени објективни критериуми за утврдување на тие способности.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се предвидени такви критериуми се создава можноста од субјективна оценка на организаторските способности на кандидатите, со што се попречува остварувањето на уставните начела на еднаквоста и за достапноста на секое работно место и функција во општеството на секое под еднакви услови.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 162/88
16 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1024.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 23 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 53 точките 1,2,3,4,5 и 6 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во Основната организација на здружениот труд „Чевлара“, во состав на Работната организација „Газела“ во Скопје, донесен со референдум на 13 февруари 1984 година, во време на важењето не биле во согласност со Уставот на СР Македонија и со Законот за станбени односи.

2. Оваа одлука има правно дејство како и одлуката со која се укинува самоуправниот општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружениот труд на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 53 точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што двојно е вреднуван станбениот статус на работникот и што основот работен придонес и дополнителните основи за распределба на станови имаат доминантно влијание во однос на станбениот статус на работникот.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот Правилник престанал да важи на 26 јуни 1987 година со донесувањето на нов Правилник, па со оглед на тоа што од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од 1 година, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија, исполнети се условите за оценка на неговата уставност и законитост во време на важењето.

Понатаму, Судот утврди дека во член 53 точка 1 и 2 се утврдени основите „станбена состојба“ и „правен основ“, при што за двата основа се предвидени и вреднувани исти подоснови и тоа лице без стан или постанар, живее кај родители и носител на станарско право, односно живее во општествен стан. Од изнесеното произлегува дека со одделни подоснови е двојно вреднувана станбената состојба на работникот.

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Со оглед на тоа што со оспорниот член 53 точките 1 и 2 двојно се вреднувани исти подоснови и на тој начин според мислењето на Судот работниците се доведуваат во нееднаква положба, Судот утврди дека тие не се во согласност со означеното уставно начело.

6. Исто така, Судот утврди дека во точката 3 на член 53 од Правилникот во рамките на основот работен придонес се предвидени школската подготовка и одговорноста за извршување на работите и работните задачи и се вреднувани со поголем број бодови од тие што се предвидени за основот станбена состојба. Во точките 4, 5 и 6, пак, од истиот член од Правилникот се вреднувани основот минат труд и дополнителните основи (број на членови на семејството и просечен месечен приход по член на семејството) со еднаков број бодови како и основот станбена состојба.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) давателот на стан на користење односно работниците во основната организација на здружениот труд во самоуправниот општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на стан, при што, според мислењето на Судот, согласно уставното начело изразено во член 13 од Уставот на СР Македонија, според кој трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности, се должни покрај социјално-економските основи да предвидат и основи што се поврзани со придонесот на работникот во работата. Меѓутоа, придонесот на работникот во работата не може да се изрази само преку школската подготовка и одговорноста на работникот без да се поврзе со постигнатите резултати во работата. Исто така, тргнувајќи од уставното начело на заемност и солидарност предвидено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија, придонесот, како основ за распределба на станови не може да има доминантно влијание во однос на основите што го изразуваат станбениот статус на работникот.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај основот придонес во работата е изразен само преку школската подготовка и одговорноста на работникот, како и со оглед на тоа што овој основ и основите минат труд, број на членови на семејството и просечен месечен приход по член на семејството имаат доминантно влијание во однос на стан-

бената состојба на работникот, Судот утврди дека член 53 точките 3, 4, 5 и 6 од Правилникот не се во согласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 110/88

23 ноември 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1025.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 54 од Правилникот за заедничките основи и мерила за стекнување и распредување на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основната организација на здружен труд Фабрика за плетени ткаенини „Штип“ во Штип, во состав на Работната организација за производство на памучни ткаенини „Политекс“ во Скопје, со референдум одржан на 4 август 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправавање на општина Штип, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 54 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се предвидува да не му се исплатува надоместок на работник кој ги извршува работите и работните задачи на службено отсутниот работник, како и на работник кој врши замена на отсутен работник помалку од 15 дена, што не било во согласност со уставното начело на распределба според трудот и било во спротивност со член 92 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 54 став 1 од Правилникот е предвидено работникот кој е службено отсутен да го заменува работник кој по природата на работата е најблизок, а за таква замена не му припаѓа никаков надоместок. Ставот 2 од овој член, пак, предвидува дека при замена на работник кој е на годишен одмор или на други отсуства подолги од 15 дена му припаѓа личен доход кој е поповолен за него, од што произлегува дека при замена пократка од 15 дена на работникот не му припаѓа зголемен личен доход за извршување на работите и работните задачи на отсутниот работник.

5. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 од Законот за здружениот труд е предвидено дека на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот, му припаѓа од доходот на основната организација личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Личниот доход на работникот, пак, според мислењето на Судот, во секој конкретен случај се определува, помеѓу другото, во зависност и од обемот на работите и работните задачи што ги извршува работникот, како и од резултатите од трудот што ги постигнал во извршувањето на тие работи и работни задачи.

Притоа, Судот смета дека секој вложен труд во организацијата треба соодветно и да се вреднува, а за начинот, односно за основите и мерилата за тоа вреднување одлучуваат самоуправни работниците во основната организација.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај е предвидено работникот кој го заменува службено отсутниот

работник да нема право на надоместок и што не е предвиден надоместок за извршување на работните задачи на работникот кој го заменува отставниот работник до 15 дена, Судот утврди дека член 54 од Правилникот не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 143/88
16 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1026.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 95 од Правилникот за заеднички основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и други надоместоци на работниците во Керамичката индустрија „Киро Кучук“ во Титов Велес, донесен со референдум на 13 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 43/88 од 26 октомври 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 95 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело на еднаквост.

4. На седницата Судот утврди дека во член 95 од Правилникот е предвидено работната организација да обезбедува надоместок на трошоците за превоз при одене и доаѓање од работа од седиштето на работната организација – Титов Велес до местото на работните единици во висина на трошоците за превоз во градскиот сообраќај, доколку таков превоз не биде обезбеден со возила на работната организација, а трошоци во иста висина не се предвидени и за другите работници кои патуваат од други места до работните единици и обратно.

Според член 80 став 1 од Законот за здружениот труд и член 26 став 1 точка 1 од Законот за вкупниот приход и доход („Службен лист на СФРЈ“ бр. 72/86, 12/87, 65/87 и 87/87) право е на работниците во организациите на здружениот труд да одлучуваат за материјалните трошоци што се надоместуваат од вкупниот приход, меѓу кои и за трошоците за одене и враќање од работа и да го утврдат нивниот вид и висина. Притоа, според мислењето на Судот, согласно уставното начело на еднаквост утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, кога таков надоместок е предвиден, правото на надоместок на трошоците за превоз, под еднакви услови, треба да го имаат сите работници.

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Правилникот правото на надоместок на трошоците за превоз е утврдено само за работниците кои користат јавен превоз од седиштето на Керамичката индустрија „Киро Кучук“ во Титов Велес до работните единици, а трошоци во иста висина не се предвидени и за другите работници кои имаат трошоци за превоз од други места до работните единици, Судот утврди дека тој не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 43/88
14 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на уставниот суд на Македонија
д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1027.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 16 алинеја 1 и 3, член 18 и член 32 алинеја 14 и 15 од Одлуката за доделување и уредување на градежно земјиште, донесена од Собранието на општина Дебар на 31 октомври 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Дебар“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У.бр. 113/88 од 28 септември 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од Одлуката означена во точката 1 од ова решение, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Законот за градежно земјиште.

4. На седницата Судот утврди дека во член 16 алинеја 1 од одлуката е предвидено дека приоритет во определување на најповолен конкурент за доделување на градежно земјиште има оној кој ќе понуди поголем износ на трошоци за комунално уредување на градежното земјиште.

Согласно член 8 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр.10/79) собранието на општината, во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот и законот, врз основа на усогласени интереси и заеднички утврдени потреби, можности и услови за развој на населбите како комплексни животни работни средини, се грижи и обезбедува рационално користење на градежното земјиште во согласност со просторните и урбанистичките планови, како и остварувањето и употребата на градежното земјиште.

Според член 40 од означениот закон за уредување на градежното земјиште се донесува програма, во која, покрај другото, се утврдува и пресметка на трошоците за уредување на градежното земјиште, кои согласно член 41, пак, ги поднесуваат, покрај другите и инвеститорите, односно лицата кои градат.

Според член 42 од Законот, за уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок кој се утврдува со договор. Износот на надоместокот се утврдува сразмерно со вкупните трошоци за уредување на поголеми комплекси на градежното земјиште, земајќи ја предвид намената, положбата и другите посебни својства.

Од изнесените законски одредби според мислењето на Судот произлегува дека прашањата што се однесуваат на условите за доделување на градежно земјиште треба да произлезат од потребите, можностите, и условите за развој на општината, во која ќе се задоволуваат потребите на работните луѓе и граѓаните, а висината на надоместокот за уредувањето градежно земјиште, пак, треба да биде резултат на трошоците вложени за уредување на земјиштето според програмата за уредување на тоа земјиште.

Со оглед на тоа што во член 16 алинеја 1 од Одлуката е предвидено приоритет за доделување на градежно земјиште да имаат лицата кои ќе понудат поголем износ на трошоци за уредување, на градежното земјиште, независно од трошоците предвидени во програмата со што, се отстапува од начинот на утврдување на надоместокот предвиден со закон, според мислењето на Судот, овие одредби од Одлуката не се во согласност со Законот за градежно земјиште.

5. Исто така, Судот утврди дека во член 16 алинеја 3 и член 18 од Одлуката е предвидено Извршниот совет на Собранието на општината да може да предвиди и други услови и критериуми за доделување на градежно земјиште.

Според член 37 став 1 од Законот за градежно земјиште условите за доделување на градежното земјиште ги пропишува Собранието на општината.

Со оглед на тоа што во оспорените членови е предвидено и Извршниот совет да пропишува и други услови за доделување на градежно земјиште, Судот утврди дека овие одредби од Одлуката не се во согласност со означената одредба од Законот.

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 32 алинеја 14 и 15 од Одлуката е предвидено со непосредна спогодба градежно земјиште да може да биде доделено и на дефицитарни кадри и на заслужни граѓани, за што оценка дава Извршниот совет на Собранието на општината.

Со оглед на тоа што означените одредби од Одлуката се предвидува градежно земјиште да се доделува со непосредна спогодба на дефицитарни кадри и на други граѓани, без однапред да се утврдат објективизирани критериуми за тоа кои се тие кадри односно граѓани, Судот смета дека тие се ставаат во поповолна положба во однос на другите работни луѓе и граѓани, што не е во согласност со уставното начело на еднаквост содржано во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 113/88
7 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1028.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 64 алинеја 1, член 68 и член 70 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците, донесен од работниците во Трговската работна организација „Гостиварска трговија“ во Гостивар, со референдум одржан на 5 септември 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето на општина Гостивар поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што при распределбата на солидарни станови основот станбена состојба нема доминатно влијание, туку такво влијание имаат основите работен стаж и здравствена состојба, што не било во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

4. Судот на седницата утврди дека оспорените одредби се наоѓаат во делот од правилникот во кој се утврден основи и мерила за распределба на станови од средствата на солидарност, при што по основите работен стаж и здравствената состојба е определен поголем број на бодови од бодовите определени по основот станбена состојба.

Согласно член 438 став 1 од Законот за здружениот труд и членовите 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, во кој спаѓаат и средствата за солидарна станбена изградба, самоуправно ги утврдуваат работниците во основната организација со самоуправен општ акт донесен со референдум. Притоа, според мислењето на Судот работниците се должни да го почитуваат уставното начело на заемност и солидарност во Оддел II

став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија, кое во областа на распределбата на станови се изразува со обезбедување на решавачко влијание на основот станбена состојба.

Со оглед на тоа што според означените одредби од Правилникот решавачко влијание при распределбата на „солидарни“ станови имаат основите работен стаж и здравствена состојба, а не основот станбена состојба, Судот утврди дека тие не се во согласност со означеното уставно начело на заемност и солидарност.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 147/88
7 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1029.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 став 1 и член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 1 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 20 од Законот за привремените мерки на општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 22/85) не е во согласност со Уставот на СР Македонија.

2. Собранието на СР Македонија во рок од шест месеци од денот на доставувањето на оваа одлука ќе ја усогласи со Уставот на СР Македонија одредбата означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У.бр. 263/85 од 20 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 20 од Законот означен во точката 1 од ова решение, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на СР Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека во член 20 од Законот е предвидено индивидуалниот работоводен орган, односно претседателот и членовите на колегијалниот работоводен орган, лицата со посебни овластувања и одговорности, членовите на работничкиот совет, извршниот орган, дисциплинската комисија и органот на самоуправната работничка контрола, кој со одлука за преземање привремени мерки биле сменети односно разрешени, не може да бидат избрани во овие органи во истата или друга организација односно заедница за време од две години од денот на нивното сменување, односно разрешување.

5. Во член 47 и 145 од Уставот на СР Македонија е предвидено дека спрема организацијата на здружениот труд или друга самоуправна организација односно заедница во која побитно ќе се нарушат самоуправните односи или која потешко ќе ги оштети општествените интереси или не ги извршува со закон утврдените обврски, Собранието на општината односно Собранието на СР Македонија, под услови и во постапка утврдени со закон, може да преземе привремени мерки на општествена заштита на самоуправните права и општествената сопственост, како што се распуштање на работничкиот совет, распуштање на извршните органи и сменување од должноста на работоводните органи и работниците на раководни работни места, да именува привремени органи со права и должности утврдени со закон, привремено да го ограничи остварувањето на определени самоуправни права на работните луѓе и на органите на управување и да преземе други со закон утврдени мерки.

Според член 206 став 3 од Уставот на СР Македонија работничкиот во организацијата на здружениот труд, како и

работниот човек во сите облици на здружување на трудот, средствата и интересите има право да избира и да биде избран за член односно за делегат во органот на управувањето на организацијата, а согласно член 210 став 3 од Уставот на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Според член 251 став 2 од Уставот со закон се определуваат случаите и условите под кои користењето на слободите и правата против основните вредности и односи утврдени во тој член од Уставот повлекува ограничување или забрана на нивното користење.

Во член 126 став 1 од Уставот е утврдено начелото на личната одговорност на секој работник за совесно вршење на самоуправавањите функции, а според став 5 на овој член личната одговорност на членовите на колегијалните органи во организациите на здружениот труд се утврдува во зависност од нивното влијание врз донесувањето и извршувањето на одлуките. Според член 170 став 3 од Уставот, пак, личната одговорност на носителите на јавни, самоуправни и други функции се изразува во можноста тие да бидат отповикани или сменети од тие функции. Според ставот 4 на овој член со закон и со самоуправни акти се утврдуваат видовите и условите на одговорноста на носителите на овие функции, како и начинот и постапката за остварување на нивната одговорност. Согласно Амандманот 1 став 3 на Уставот на СР Македонија секој член на колективниот орган лично е одговорен за својата работа и, во согласност со своите права и должности, за работата и одлуките на тој орган.

6. Од одредбите на член 47 и член 145 од Уставот произлегува дека привремените мерки, кога се исполнети условите утврдени во Уставот и законот, се преземаат со конкретна одлука на собранието на општината односно на Републиката по претходно задолжително прибавено мислење од синдикатот и другите општествено-политички организации за оправданоста на нивното преземање. При тоа, според мислењето на Судот, од овие уставни одредби не произлегува овластување со законот да се предвидат и правни последици од веќе преземени привремени мерки што настапуваат по сила на законот, а со кои се ограничува или забранува користењето на слободите и правата на работните луѓе.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 20 од Законот ограничувањата на определени права на работните луѓе се предвидени како правни последици, кои настапуваат по сила на законот, од веќе преземени привремени мерки, а не како вид на привремени мерки што ги презема собранието на општината односно на Републиката под условите предвидени со Уставот и со законот, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 47 и член 145 од Уставот.

Понатаму, со оглед на тоа што со оспорениот член 20 од Законот се ограничуваат определени права на поединци односно носители на самоуправни и други функции, а не на работните луѓе во организациите како колективитет и што тие ограничувања се протегаат и надвор од организациите на здружениот труд спрема кои се преземени привремените мерки, а во Законот, освен за колективната односно одговорноста на органите на организациите на здружениот труд, не се предвидени услови и постапка за утврдување на личната одговорност на работните луѓе како индивидуални или членови на колективните органи за состојбите кои ја довеле организацијата на здружениот труд во положба спрема неа да бидат преземени привремени мерки, Судот утврди дека овој член од Законот не е во согласност и со член 126 став 3, 170 став 3 и 4 од Уставот и со Амандманот 1 став 3 на Уставот на СР Македонија.

Исто така, според мислењето на Судот, ограничувањето на избирачкото право и достапноста на сите работни места и функции на секој под еднакви услови од член 206 став 3 и член 210 од Уставот, на начин како што е предвидено во оспорениот член 20 од Законот, нема основ ни во член 251 од Уставот, затоа што според овој член од Уставот вакви ограничувања на правата на работните луѓе можат да настанат само како правна последица од санкции за користење на слободите и правата заради загрозување на основните односи и вредности на општеството утврдени во тој член од Уставот.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр. 263/85

1 декември 1988 година на Уставниот суд на Македонија
Скопје

Претседател

д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1030.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Заклучокот донесен од Претседателството на Ловечкото друштво „Тиквеш“ во Кавадарци на 23 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Ловечкото друштво на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 135/88 од 13 октомври 1988 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 168 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 15 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73, 17/73 и 26/80).

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот Заклучок е пропишано запечатување на ловното оружје за време на ловостојот.

5. Според член 168 став 1 од Уставот на СР Македонија само со закон и со одлука на собрание на општината заснована на закон, покрај на организацијата на здружениот труд и на други организации и заедници, и на здруженијата на граѓаните може да им се довери со свои акти да уредуваат определени односи од поширок интерес во областа на својата дејност и да решаваат во поединечни предмети за определени права и обврски и да вршат други јавни овластувања.

Од оваа уставна одредба произлегува дека ловечкото друштво, како здружение на граѓани, само со закон и со одлука на собранието на општината заснована на закон, може да биде овластено со свои акти да уредува определени односи од поширок интерес и да решава за поединечни права и обврски. Со член 15, пак, од Законот за ловство се определува времето на ловостојот на дивечот, меѓутоа, со оваа и со другите одредби од Законот не е предвидено за време на ловостојот се врши запечатување на ловечкото оружје и не е дадено овластување на определени органи и организации со свои акти да предвидат запечатување на тоа оружје.

Со оглед на тоа што со оспорениот акт е предвидено запечатување на ловечкото оружје за време на ловостојот без основ во законот, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 168 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 15 од Законот за ловство.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 135/88

7 декември 1988 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ

НА Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с.р.

1031.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 14 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за обезбедување дополнителни средства за инвестиционо одржување на локални патишта на подрачјето на општина Крива Паланка, склучена од Собранието на општината Крива Паланка, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за патишта и Шумското стопанство „Осогово“ од Крива Паланка, на 21 јули 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на РМ“, „Службен гласник на општина Крива Паланка“, во општинската самоуправна интересна заедница за патишта и во означеното шумско стопанство на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 1/88 од 7 септември 1988 година, поведе постапка за оценување законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 18/82 (13/86)).

4. На седницата Судот утврди дека со член 1 и 2 од оспорената спогодба се предвидува наплата по 4% на цената на огревното и техничкото дрво за секој продаден кубен метар и здружување на овие средства во Општинската самоуправна интересна заедница за патишта со намена за одржување на локалните патишта, утврдени со одлука на Собранието на општина Крива Паланка број 02-33/1 од 8 април 1983 година.

5. Според членовите 94 до 96 од Законот за патишта средствата за изградба, реконструкција одржување и заштита на јавните патишта се обезбедуваат: од работниците и другите работни луѓе и граѓани во нивните самоуправни организации и заедници преку надоместоците што се утврдени со законот, со наменско издвојување на средства за дополнително учество заради посебен интерес и потреба на одделна организација и заедница за одделен пат или патен правец, од општествено-политичката заедница со наменско насочување на средства, со самопридоноси, доброволна работа, здружување на средства и други видови на ангажираност на заинтересираните работни луѓе и граѓани односно нивните организации и заедници и преку кредити и други извори.

Судот смета дека наплата на 4% од цената на огревното дрво над продажната цена нема карактер ниту на наменско насочување на средства на општествено-политичката заедница за обезбедување на изградбата и одржувањето на патиштата, ниту на здружување на средства од работните луѓе и граѓаните, ниту на наменско издвојување и здружување на средства на организациите и заедниците за дополнително учество заради посебниот интерес за користење на одделен пат или патен правец. Освен тоа средствата што на токов начин се наплатуваат не се средства на општествено-политичката заедница, туку средства на граѓаните-купувачи на огревното и техничкото дрво, па оттука со самоуправната спогодба на тој начин не се создаваат материјални обврски за субјектите што ја склучиле, туку за граѓаните кои во нејзиното склучување не учествуваат на начин утврден со Законот.

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека пропишувањето на обврската за наплата на 4% од цената на огревното и техничкото дрво со оспорената самоуправна спогодба претставува пропишување на посебен надоместок за обезбедување средства за изградба и одржување на патиштата што не е предвиден во законот, ниту може да биде предмет на вакво самоуправно спогодување.

Поради тоа Судот утврди дека оспорената самоуправна спогодба не е во согласност со членовите 94, 95, 95-а и 96 од Законот за патиштата и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

У. бр. 44/88
14 декември 1988
Скопје

1032.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) членот 33 став 2 од Правилникот за заедничките основи и мерила во стекнувањето и распоредувањето на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во поранешната основна организација на здружениот труд „Хераклеа“ во Битола, во состав на Работната организација „Иднина“ во Битола, донесен со референдум на

10 јули 1987 година, во делот во кој се предвидува основите и мерилата за остварените резултати на трудот да се утврдат со посебна методологија која ја донесува Работничкиот совет;

б) Самоуправната спогодба за регулирање начинот на работа и утврдување и распределба на личниот доход на теренските комерцијални референти, донесена од Работничкиот совет на означената основна организација на 27 март 1987 година; и

в) Одлуката за измена и дополнување на членот 36 став 3 од Спогодбата означена во точката б) од оваа одлука, донесена од Работничкиот совет на означената основна организација на 19 ноември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Хераклеа“ во Битола, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 4/88 од 5 октомври 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната спротивност со член 438 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 33 став 2 од Правилникот е предвидено основите и мерилата за остварените резултати на трудот да се утврдат со посебен акт што го донесува Работничкиот совет на Основната организација. Исто така, Судот утврди дека со означената самоуправна спогодба се уредуваат, покрај другото, и прашањата на основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и дека Спогодбата е донесена од Работничкиот совет на Основната организација. Понатаму, Судот утврди дека со означената одлука на теренските комерцијални референти, кои го исполниле годишниот план за продажба на готовите производи, им се определува процентот на провизијата од фактурираната вредност.

Според член 438 став 1 од Законот за здружениот труд работниците со референдум одлучуваат, покрај другото, и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со членот 33 став 2 од Правилникот се определува основите и мерилата за остварените резултати на трудот да се утврдат со посебен акт што го донесува Работничкиот совет на Основната организација, како и со оглед на тоа што со Самоуправната спогодба и со Одлуката се утврдуваат, покрај другото, основите и мерилата за распределба на средствата за личните доходи, а се донесени од Работничкиот совет, Судот утврди дека означениот член од Правилникот, Самоуправната спогодба и Одлуката се во спротивност со членот 438 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 4/88

7 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Фиданчо Стоев с. р.

СОДРЖИНА

947. Закон за изменување и дополнување на Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката	943
948. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд	943
949. Закон за изменување на Законот за даноците на граѓаните	944
950. Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните	944
951. Закон за изменување на Законот за административните такси	945
952. Закон за изменување на Законот за комуналните такси	945
953. Закон за изменување на Законот за пријавување и испитување на потеклото на имотот ..	946
954. Закон за изменување на Законот за земјоделската инспекција	946

955. Закон за измени на Законот за заштита при работа	947	на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ - Кавадарци	964
956. Закон за изменување на Законот за инспекцијата на трудот	947	996. Закон за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Македонија	964
957. Закон за изменување на Законот за данокот на промет на недвижности и права	947	997. Закон за изменување на Законот за јавните собири и јавните приредби	965
958. Закон за изменување на Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат	948	998. Закон за изменување на Законот за набавување, поседување и носење на оружје	965
959. Закон за изменување на Законот за евиденција на недвижности во општествена сопственост	948	999. Закон за изменување на Законот за матичните книги	965
960. Закон за изменување на Законот за заштита од пожари	948	1000. Закон за изменување на Законот за единствениот матичен број на граѓаните	966
961. Закон за изменување на Законот за заштита од експлозивни материи	949	1001. Закон за изменување на Законот за личната карта	966
962. Закон за изменување на Законот за општествена самозаштита	949	1002. Закон за изменување на Законот за личното име	967
963. Закон за изменување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови	950	1003. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	967
964. Закон за изменување и дополнување на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир	950	1004. Одлука за укинување на Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро	968
965. Закон за изменување на Законот за филмската дејност	951	1005. Одлука за укинување на Советот за просторно планирање	968
966. Закон за изменување на Законот за музејската дејност	952	1006. Одлука за укинување на Комисијата за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд	968
967. Закон за изменување на Законот за споменици и спомен-обележја	952	1007. Одлука за укажување на Координационото тело за општествена самозаштита	968
968. Закон за изменување на Законот за библиотечната дејност	953	1008. Одлука за укинување на Советот за научно и техничко творештво	969
969. Закон за изменување на Законот за доставување печатени работи на определени установи	953	1009. Одлука за формирање на Комисија за општествен надзор	969
970. Закон за изменување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати	954	1010. Одлука за формирање на Комисија за внатрешна политика	969
971. Закон за изменување на Законот за Народната банка на Македонија	954	1011. Одлука за изменување на Одлуката за организацијата и делокругот на стручните служби на Собранието на СРМ	970
972. Закон за изменување на Законот за заемот за вработување	954	1012. Одлука за потврдување на Годишна з програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1989 година	971
973. Закон за изменување на Законот за оданочување на странски лица	955	1013. Одлука за одобрување на скалите на катастрофскиот приход	971
974. Закон за изменување и дополнување на Законот за издавачката дејност	955	1014. Одлука за измени и дополнување на Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	977
975. Закон за изменување на Законот за сценско-уметничката дејност	955	1015. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за кредитната политика на Републиката за 1988 година	980
976. Закон за изменување на Законот за промет со земјиште и згради	956	1016. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1989 година	980
977. Закон за изменување на Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро	956	1017. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републиката самоуправни интересна заедница на културата за 1989 година	980
978. Закон за изменување на Законот за осигурување имоти и лица	956	1018. Одлука за давање согласност на Одлуката за обезбедување средства во Републиката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за остварување додаток на деца во 1989 година	980
979. Закон за изменување на Законот за семе	957	1019. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување висината на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства во Републиката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за основно образование во 1989 година	981
980. Закон за изменување на Законот за вино	957	1020. Одлука за измени и дополнувања на Деловникот на Соборот на општините на Собранието на СР Македонија	981
981. Закон за изменување на Законот за унапредување на сточарството	957	1021. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	982
982. Закон за изменување на Законот за здравствена заштита на животните	958		
983. Закон за изменување на Законот за саден материјал	958		
984. Закон за изменување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници	959		
985. Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство	959		
986. Закон за изменување на Законот за шумите	960		
987. Закон за изменување на Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште	960		
988. Закон за изменување на Законот за тутун	961		
989. Закон за изменување на Законот за квалитетот и контролата на вештачките губриња	961		
990. Закон за изменување на Законот за здружување на земјоделците	961		
991. Закон за изменување на Законот за забранување држење на кози	962		
992. Закон за изменување на Законот за водите	962		
993. Закон за изменување и дополнување на Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година	963		
994. Закон за изменување на Законот за управување и користење на пасиштата и утрините	963		
995. Закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување средства за намирување			